



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	26 Декември 2016 година Службен гласник број 16 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2707/1
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002 год.) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007год.), Советот на општината **Прилеп** на **58** седница, одржана на **26.12.2016** година, донесе :

Б У Џ Е Т

на Општина Прилеп за 2017

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општината **Прилеп** за **2017** година, се состои од :

I. Вкупни приходи	1.066.807.000
Даночни приходи	214.162.000
Неданочни приходи	74.897.000
Капитални приходи	89.980.000
Приходи од дотации	577.127.000
Приходи од трансфери	95.658.000
Приходи од донации	14.983.000
II. Вкупни расходи	1.057.657.000
Од утврдени намени	1.054.957.000
Расходи од резерви	2.700.000
III. Дефицит	9.150.000
IV. Финансирање	-9.150.000
Прилив	0
Домаш. задолжувања	0
Странски заеми	0
Одлив	9.150.000
Отплата на главница	9.150.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.138.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2017					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	249.667.000	214.162.000	0	0	0	0	214.162.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	9.820.000	9.820.000	0	0	0	0	9.820.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од буџетот на рм, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со закон	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на буџетот	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
711114	Данок на плати остварени во странство	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчиска дејност	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
711139	Данок на доход на Приходи од занаетчиска дејност според паушално утврден нето приход	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
713	Даноци на имот	92.849.000	70.449.000	0	0	0	0	70.449.000
713111	Данок на имот од физички лица	34.237.000	34.237.000	0	0	0	0	34.237.000
713113	Данок на имот од правни лица	9.612.000	9.612.000	0	0	0	0	9.612.000
713211	Данок на наследство и подарок	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
713311	Данок на промет на недвижности	47.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
717	Даноци на специфични услуги	126.688.000	120.202.000	0	0	0	0	120.202.000
717111	Комунална Такса за привремен престој	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
717112	Комунална Такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	21.759.000	21.759.000	0	0	0	0	21.759.000
717115	Комунална Такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
717116	Комунална Такса за користење и одржување на јавно осветление	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000
717131	Комунална Такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	5.600.000	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
717132	Комунална Такса за истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места	1.600.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
717133	Комунална Такса за користење музика во јавните локации	250.000	243.000	0	0	0	0	243.000
717135	Комунална Такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места, со цел изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење на дејност	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
717136	Комунална Такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила	900.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	32.500.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.158.069.000	408.000.000	60.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2017					
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
717136	Надоместоци од Комунална дејност	479.000	200.000	0	0	0	0	200.000
717140	Камата за ненавремено плаќање на комунални Такси кои се приход на елс	1.600.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	20.310.000	13.691.000	0	0	0	0	13.691.000
718117	Надомест за дооивање на лиценца за угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
718127	Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со 0-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот скопје	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот скопје	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	16.940.000	12.321.000	0	0	0	0	12.321.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	77.184.000	8.200.000	60.697.000	0	0	0	74.897.000
722	Глоби, судски и административни такси	4.845.000	4.700.000	0	0	0	0	4.700.000
722147	Глоби за патен сообраќајно надлежност на елс	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
722315	Административни Такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	4.700.000	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000
722316	Други локални Такси	45.000	0	0	0	0	0	0
723	Такси и надоместоци	66.632.000	700.000	64.847.000	0	0	0	65.547.000
723011	Такси за диплома и сертификат	451.000	0	451.000	0	0	0	451.000
723012	Такси за запишување	976.000	0	976.000	0	0	0	976.000
723013	Такса за испити	2.270.000	0	2.470.000	0	0	0	2.470.000
723019	Други образовни Такси	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000
723111	целодневна и претшколска грижа	26.127.000	0	27.080.000	0	0	0	27.080.000
723112	Средства за екскурзии	3.890.000	0	4.801.000	0	0	0	4.801.000
723116	Надоместоци за обори во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	1.330.000	0	1.620.000	0	0	0	1.620.000
723119	Други помошни активности во образованието	4.102.000	0	4.345.000	0	0	0	4.345.000
723219	Приходи од продажба на производи и стоки	3.758.000	0	2.578.000	0	0	0	2.578.000
723411	Членарини во институции во областа на културата	600.000	0	700.000	0	0	0	700.000
723719	Други Услуги од сместување	16.925.000	0	15.750.000	0	0	0	15.750.000
723911	Закупнина од објекти	3.223.000	0	3.768.000	0	0	0	3.768.000
723914	Приходи од закупнина на општински имот	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
724	Други владини услуги	60.000	0	0	0	0	0	0
724125	Приходи од тендери (јавни нарачки)	60.000	0	0	0	0	0	0
725	Други неданочни приходи	5.647.000	2.800.000	1.850.000	0	0	0	4.650.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	Вкупни приходи
725916	Други средства за солидарност	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
725922	Приходи од осигурување на имот	370.000	0	480.000	0	0	0	480.000
725939	Останати неданочни Приходи	3.157.000	800.000	1.250.000	0	0	0	2.050.000
725943	2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каска) и осигурување од одговорност од употреба на моторните	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	86.500.000	89.980.000	0	0	0	0	89.980.000
731	Продажба на капитални средства	8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
731117	Приходи од продажба на општински имот	8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	78.000.000	80.980.000	0	0	0	0	80.980.000
733111	Приходи од продажба на неизградено градежно замишле во сопственост на република македонија	30.000.000	47.980.000	0	0	0	0	47.980.000
733118	Надомест за детални геолошки истражувања	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
733119	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
733120	Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
733144	Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	23.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	744.718.000	95.658.000	0	577.127.000	14.983.000	0	687.768.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	697.727.000	95.038.000	0	577.127.000	0	0	672.165.000
741113	Трансфери од буџетите на фондовите	9.005.000	9.005.000	0	0	0	0	9.005.000
741115	Дотации на општината, од Приходи од дде	77.579.000	83.833.000	0	0	0	0	83.833.000
741119	Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	16.968.000	0	0	17.548.000	0	0	17.548.000
741120	Блок дотации на општината по одделни намени	569.957.000	0	0	559.579.000	0	0	559.579.000
741211	Капитални трансфери од други нивоа на власт	24.218.000	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000
742	Донации од странство	31.537.000	620.000	0	0	9.248.000	0	9.868.000
742114	Приходи од европската унија	6.515.000	0	0	0	0	0	0
742119	Други општи и тековни донации	25.022.000	620.000	0	0	9.248.000	0	9.868.000
743	Капитални донации	7.826.000	0	0	0	0	0	0
743211	Капитални донации	7.826.000	0	0	0	0	0	0
744	Тековни донации	7.628.000	0	0	0	5.735.000	0	5.735.000
744211	Донации од физички лица	7.628.000	0	0	0	5.735.000	0	5.735.000

3

Член 3

Приходите во износ од 1.066.807.000,00 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на Буџетот на Општината за 2017 година и се распределени по посебни намени во посебниот дел

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодинам. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
		0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0
	482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	0	0	0	0	0	0	0
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	31.196.000	25.370.000	0	0	5.735.000	0	31.105.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.900.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
401	Основни плати	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	401320 Персонален данок на доход од надоместоци	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
404	Надоместоци	6.100.000	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000
	404150 Други надоместоци	6.100.000	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	412110 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	2.100.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	600.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	413110 Тековни резерви (разновидни расходи)	600.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	720.000	720.000	0	0	0	0	720.000
420	Патни и дневни расходи	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
	420130 Патување во земјата - сместување	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	420140 Патување во земјата - споредни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
	420220 Патување во странство - патни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420230 Патување во странство - сместување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420240 Патување во странство - споредни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	421320 Телефон и телефакс	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
426	Други тековни расходи	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
	426210 Расходи за репрезентација	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426990 Други оперативни расходи	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	12.150.000	13.150.000	0	0	0	0	13.150.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	4.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
	461130 Субвенции за јавни комунални претпријатија	4.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
463	Трансфери до невладини организации	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
464	Разни трансфери	5.150.000	3.150.000	0	0	0	0	3.150.000
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
464990	Други трансфери	4.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
471	Социјални надоместоци	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
471160	Еднократна парична помош и помош во натура	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471230	Помош за новороденчиња	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.628.000	0	0	0	5.735.000	0	5.735.000
481	Градежни објекти	7.628.000	0	0	0	5.735.000	0	5.735.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	7.628.000	0	0	0	5.735.000	0	5.735.000
481230	Реконструкција на деловни објекти	0	0	0	0	0	0	0
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.286.000	3.274.000	0	0	0	0	3.274.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.248.000	1.234.000	0	0	0	0	1.234.000
401	Основни плати	890.000	890.000	0	0	0	0	890.000
401110	Основни плати -функционарни	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
401310	Персонален данок на доход од плата	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
402	Придонеси за социјално осигурување	344.000	344.000	0	0	0	0	344.000
402110	Основни придонеси за ПИО	224.000	224.000	0	0	0	0	224.000
402210	Основни придонеси за здравство	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
404	Надоместоци	14.000	0	0	0	0	0	0
404110	Надомест за годишен одмор	14.000	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	1.190.000
420	Патни и дневни расходи	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420130	Патување во земјата - сместување	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	420220 Патување во странство - патни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420230 Патување во странство - сместување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	420240 Патување во странство - споредни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	421320 Телефон и телефакс	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	421420 Регистрација на моторни возила	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425	Договорни услуги	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	425260 Осигурување на моторни возила	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
426	Други тековни расходи	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
	426210 Расходи за репрезентација	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	426990 Други оперативни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
464	Разни трансфери	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
	464940 Трансфери при пензионирање	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	99.214.000	106.067.000	0	0	0	0	106.067.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	43.824.000	47.324.000	0	0	0	0	47.324.000
401	Основни плати	31.300.000	34.850.000	0	0	0	0	34.850.000
	401120 Основни плати - државни службеници	26.100.000	29.450.000	0	0	0	0	29.450.000
	401130 Основни плати - други вработени	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	2.200.000	2.400.000	0	0	0	0	2.400.000
	401320 Персонален данок на доход од надоместоци	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
402	Придоноси за социјално осигурување	11.224.000	12.474.000	0	0	0	0	12.474.000
	402110 Основни придонеси за ПИО	7.464.000	8.214.000	0	0	0	0	8.214.000
	402210 Основни придонеси за здравство	3.000.000	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	490.000	590.000	0	0	0	0	590.000
404	Надоместоци	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	404110 Надомест за годишен одмор	1.300.000	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	45.390.000	46.313.000	0	0	0	0	46.313.000
420	Патни и дневни расходи	540.000	540.000	0	0	0	0	540.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
	420130 Патување во земјата - сместување	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	420140 Патување во земјата - споредни расходи	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
420220	Патување во странство - патни расходи	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
420230	Патување во странство - сместување	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.700.000	15.623.000	0	0	0	0	15.623.000
421110	Електрична енергија	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
421120	Водовод и канализација	700.000	630.000	0	0	0	0	630.000
421130	г уоретарина	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
421240	Течни горива	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
421310	Пошта	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
421320	Телефон и телефакс	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
421420	Регистрација на моторни возила	200.000	193.000	0	0	0	0	193.000
421430	Транспорт на стоки	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	8.020.000	8.200.000	0	0	0	0	8.200.000
423110	Канцелариски материјали	1.700.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработен	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
423210	Материјали за АОП	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
423310	Униформи	60.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423320	Обувки	60.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
423710	Средства за одржување на хигиена	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
423720	Материјали за разни поправки	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
423990	Други материјали	2.600.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
424	Поправки и тековно одржување	5.700.000	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува резервни делови)	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
424210	Одржување на згради	1.900.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
424410	Поправки и одржување на мебел	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
425	Договорни услуги	5.570.000	5.780.000	0	0	0	0	5.780.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТППРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	425250 Осигурување на недвижности и права	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	425260 Осигурување на моторни возила	400.000	250.000	0	0	0	0	250.000
	425310 Правни услуги	60.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	425320 Судски вештачења	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
	425330 Судски преведувачи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	425360 Плаќање на судски такси	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
	425490 Други здравствени услуги	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	425630 Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	425970 Консултантски услуги	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	425990 Други договорни услуги	2.500.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
426	Други тековни расходи	7.560.000	7.870.000	0	0	0	0	7.870.000
	426110 Членарини во меѓународни организации	10.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	426120 Членарини во домашни организации	650.000	650.000	0	0	0	0	650.000
	426210 Расходи за репрезентација	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	426310 Семинари и конференции	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	426410 Ослабување на огласи	2.700.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	426990 Други оперативни расходи	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
427	Привремени вработувања	2.300.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	427110 Привремени вработувања	2.300.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	452410 Камата на кредити	200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482	Други градежни објекти	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	482520 Купување на средства за телекомуникација	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	485230 Компјутерски софтвер	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
486	Купување на возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
	486190 Купување на други моторни возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	6.800.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	6.800.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
491190	Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори	6.800.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	11.200.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	11.200.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425	Договорни услуги	11.200.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	10.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	1.200.000	0	0	0	0	0	0
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	10.975.000	7.400.000	0	0	0	0	7.400.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.930.000	3.100.000	0	0	0	0	3.100.000
420	Патни и дневни расходи	75.000	0	0	0	0	0	0
420110	Патување во земјата - хранарина (дневница)	6.000	0	0	0	0	0	0
420120	Патување во земјата - патни расходи	2.000	0	0	0	0	0	0
420130	Патување во земјата - сместување	6.000	0	0	0	0	0	0
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	33.000	0	0	0	0	0	0
420220	Патување во странство - патни расходи	8.000	0	0	0	0	0	0
420230	Патување во странство - сместување	20.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	3.516.000	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
425910	Преведувачи	30.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.730.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
425970	Консултантски услуги	1.407.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425980	Надзор над одржување на изградбата	149.000	0	0	0	0	0	0
425990	Други договорни услуги	200.000	500.000	0	0	0	0	500.000
426	Други тековни расходи	339.000	300.000	0	0	0	0	300.000
426310	Семинари и конференции	339.000	300.000	0	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.700.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
464	Разни трансфери	1.700.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
464990	Други трансфери	1.700.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.343.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	93.000	0	0	0	0	0	0
480110	Купување на канцелариска опрема	93.000	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	5.252.000	0	0	0	0	0	0
481210	Подготвување проекти на деловни објекти	306.000	0	0	0	0	0	0

6

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	481230 Реконструкција на деловни објекти	4.944.000	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	485230 Компјутерски софтвер	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	424390 Одржување на други градин	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	23.900.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	23.900.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	19.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
	421110 Електрична енергија	19.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
423	Материјали и ситен инвентар	3.400.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
	423990 Други материјали	3.400.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
424	Поправки и тековно одржување	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	1.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	12.274.000	12.321.000	0	0	0	0	12.321.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.274.000	12.321.000	0	0	0	0	12.321.000
424	Поправки и тековно одржување	12.274.000	12.321.000	0	0	0	0	12.321.000
	424590 Одржување на други зелени површини	12.274.000	12.321.000	0	0	0	0	12.321.000
J50	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ	5.075.000	5.080.000	0	0	0	0	5.080.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.075.000	5.080.000	0	0	0	0	5.080.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.075.000	5.080.000	0	0	0	0	5.080.000
	421440 Транспорт на луѓе	5.075.000	5.080.000	0	0	0	0	5.080.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	461130 Субвенции за јавни комунални претпријатија	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ	19.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	19.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен Буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
424	Поправки и тековно одржување	19.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
424320	Одржување на автопати, улици и патишта	11.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
424390	Одржување на други граѓин	8.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	45.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	45.000.000	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	45.000.000	0	0	0	0	0	0
424390	Одржување на други зелени површини	45.000.000	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	4.660.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.660.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
424	Поправки и тековно одржување	4.420.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
424390	Одржување на други граѓин	4.420.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
425	Договорни услуги	240.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425940	Рушење на објекти	240.000	500.000	0	0	0	0	500.000
J90	ОДРЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРИ ЗА ПАРКИРАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0
424390	Одржување на други граѓин	0	0	0	0	0	0	0
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
482	Други градежни објекти	8.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергети	500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482620	Изградба на капацитети во енергетиката	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
482630	Реконструкција на капацитети во енергетиката	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
JD0	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	76.624.000	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	76.624.000	13.500.000	0	0	0	0	13.500.000
482	Други градежни објекти	76.124.000	11.500.000	0	0	0	0	11.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	482110 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автог	3.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати	0	0	0	0	0	0	0
	482130 Реконструкција на улици, патишта и автопати	66.624.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	6.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	485420 Надомест за одземен имот	6.500.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
JDA	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА ВО ОПШТИНА ПРИЛЕП	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
482	Други градежни објекти	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
	482120 Изградба на улици, патишта и автопати	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
JG0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	5.200.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.200.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти	5.200.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	482710 Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водосна	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	482720 Изградба на капацитети за водоснабдување	3.700.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
JJ0	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ	6.150.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.150.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
482	Други градежни објекти	6.150.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
	482310 Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	482920 Изградба на други објекти	4.150.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
JJA	РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНО КОРИТО НА ГРАДСКА РЕКА	7.200.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.200.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
482	Други градежни објекти	7.200.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
	482920 Изградба на други објекти	7.200.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
JL0	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	7.600.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.600.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти	7.600.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	482920 Изградба на други објекти	7.600.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
JLA	ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ СИДОВИ	3.700.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.700.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482	Други градежни објекти	3.700.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	482920 Изградба на други објекти	3.700.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.150.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.150.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	480190 Купување на друга опрема	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.150.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	482920 Изградба на други објекти	2.150.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
JP0	ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0
480	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0
	480190 Купување на други моторни возила	0	0	0	0	0	0	0
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	10.246.000	0	700.000	5.102.000	0	0	5.802.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.285.000	0	0	6.285.000	0	0	6.285.000
401	Основни плати	4.620.000	0	0	4.620.000	0	0	4.620.000
	401130 Основни плати - други вработени	4.200.000	0	0	4.200.000	0	0	4.200.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	420.000	0	0	420.000	0	0	420.000
402	Придоноси за социјално осигурување	1.665.000	0	0	1.665.000	0	0	1.665.000
	402110 Основни придонеси до ПФО	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
	402210 Основни придонеси за здравство	450.000	0	0	450.000	0	0	450.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.961.000	0	700.000	1.897.000	0	0	2.597.000
420	Патни и дневни расходи	45.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	45.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.291.000	0	140.000	950.000	0	0	1.090.000
	421110 Електрична енергија	491.000	0	40.000	350.000	0	0	420.000
	421120 Водовод и канализација	20.000	0	0	15.000	0	0	15.000
	421130 г уоретарина	40.000	0	0	35.000	0	0	35.000
	421240 Течни горива	450.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
	421310 Пошта	30.000	0	0	20.000	0	0	20.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	421320 Телефон и телефакс	70.000	0	0	60.000	0	0	60.000
	421390 Други трошоци за комуникација	20.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	421440 Транспорт на луѓе	170.000	0	0	130.000	0	0	130.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.070.000	0	200.000	430.000	0	0	630.000
	423110 Канцелариски материјали	40.000	0	0	25.000	0	0	25.000
	423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на граѓан	970.000	0	200.000	355.000	0	0	555.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	423810 Ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0
	423990 Други материјали	40.000	0	0	30.000	0	0	30.000
424	Поправки и тековно одржување	770.000	0	150.000	250.000	0	0	400.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни дел	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	424210 Одржување на згради	130.000	0	0	0	0	0	0
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	640.000	0	150.000	220.000	0	0	370.000
425	Договорни услуги	559.000	0	110.000	171.000	0	0	281.000
	425220 Банкарска провизија	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425250 Осигурување на недвижности и права	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	425290 Други финансиски услуги	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000
	425990 Други договорни услуги	449.000	0	100.000	71.000	0	0	171.000
426	Други тековни расходи	226.000	0	50.000	96.000	0	0	146.000
	426120 Членарини во домашни организации	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	426210 Расходи за репрезентација	90.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	426310 Семинари и конференции	30.000	0	0	10.000	0	0	10.000
	426990 Други оперативни расходи	96.000	0	50.000	36.000	0	0	86.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО	9.900.000	9.500.000	0	0	0	0	9.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.200.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	421440 Транспорт на луѓе	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000
	423310 Униформи	0	0	0	0	0	0	0
	423910 Други материјали за специјална намена	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	423990 Други материјали	1.300.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425	Договорни услуги	1.880.000	1.880.000	0	0	0	0	1.880.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	425490 Други здравствени услуги	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	425990 Други договорни услуги	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
426	Други тековни расходи	1.420.000	1.420.000	0	0	0	0	1.420.000
	426110 Членарини во меѓународни организации	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	426210 Расходи за репрезентација	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	426990 Други оперативни расходи	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	4.700.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
464	Разни трансфери	4.700.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	464990 Други трансфери	4.700.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
КА0 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	482620 Изградба на споменици	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
L00 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА		11.500.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.500.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000
463	Трансфери до невладини организации	10.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
	463120 Трансфери до спортови клубови	10.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
464	Разни трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	464120 Стипендии за поддршка на млади таленти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
LA0 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
482	Други градежни објекти	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
	482930 Реконструкција на други објекти	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		331.694.000	0	11.622.000	307.196.000	151.000	0	319.171.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	248.000.000	0	0	250.800.000	0	0	250.800.000
401	Основни плати	180.900.000	0	0	183.000.000	0	0	183.000.000
	401130 Основни плати - други вработени	166.600.000	0	0	170.000.000	0	0	170.000.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	12.300.000	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.097.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
402	Придонеси за социјално осигурување	67.100.000	0	0	67.800.000	0	0	67.800.000
402110	Основни придонеси за ПИО	44.700.000	0	0	45.000.000	0	0	45.000.000
402210	Основни придонеси за здравство	18.100.000	0	0	18.500.000	0	0	18.500.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	79.054.000	0	11.486.000	55.230.000	28.000	0	66.744.000
420	Патни и дневни расходи	230.000	0	428.000	0	28.000	0	456.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	107.000	0	250.000	0	0	0	250.000
420130	Патување во земјата - сместување	78.000	0	18.000	0	0	0	18.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	0	0	0	0	0	0	0
420220	Патување во странство - патни расходи	45.000	0	160.000	0	28.000	0	188.000
420230	Патување во странство - сместување	0	0	0	0	0	0	0
420240	Патување во странство - споредни расходи	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	34.448.000	0	187.000	33.191.000	0	0	33.378.000
421110	Електрична енергија	6.815.000	0	20.000	6.800.000	0	0	6.820.000
421120	Водокод и канализација	2.600.000	0	5.000	2.100.000	0	0	2.105.000
421130	губретарина	1.900.000	0	4.000	1.200.000	0	0	1.204.000
421190	Други комунални такси и услуги	240.000	0	0	240.000	0	0	240.000
421220	Дреа	2.200.000	0	40.000	2.200.000	0	0	2.240.000
421240	Течни горива	13.003.000	0	10.000	13.000.000	0	0	13.010.000
421310	Пошта	191.000	0	2.000	191.000	0	0	193.000
421320	Телефон и телефакс	804.000	0	31.000	770.000	0	0	801.000
421390	Други трошоци за комуникација	140.000	0	0	150.000	0	0	150.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	55.000	0	20.000	40.000	0	0	60.000
421440	Транспорт на луѓе	6.500.000	0	55.000	6.500.000	0	0	6.555.000
423	Материјали и ситен инвентар	10.059.000	0	3.095.000	6.422.000	0	0	9.517.000
423110	Канцелариски материјали	1.355.000	0	80.000	1.200.000	0	0	1.280.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработен	587.000	0	47.000	500.000	0	0	547.000
423190	Други административни материјали	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000
423210	Материјали за АСП	1.120.000	0	50.000	700.000	0	0	750.000
423310	Униформи	218.000	0	149.000	70.000	0	0	219.000
423320	Обувки	30.000	0	18.000	12.000	0	0	30.000
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	2.100.000	0	2.235.000	100.000	0	0	2.335.000
423610	Наставно-образовни помагала	415.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
423620	Училишни материјали	130.000	0	50.000	30.000	0	0	50.000
423710	Средства за одржување на хигиена	1.410.000	0	90.000	1.260.000	0	0	1.350.000
423720	Материјали за разни поправки	699.000	0	89.000	600.000	0	0	689.000
423610	Ситен инвентар	660.000	0	157.000	450.000	0	0	607.000
423910	Други материјали за специјална намена	210.000	0	10.000	200.000	0	0	210.000
423990	Други материјали	1.121.000	0	6.000	1.000.000	0	0	1.006.000
424	Поправки и тековно одржување	16.074.000	0	911.000	4.057.000	0	0	4.968.000
424210	Одржување на згради	13.839.000	0	716.000	4.057.000	0	0	4.773.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	351.000	0	0	0	0	0	0
424410	Поправки и одржување на мебел	20.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	1.120.000	0	40.000	0	0	0	40.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	680.000	0	61.000	0	0	0	61.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	20.000	0	0	0	0	0	0
424590	Одржување на други зелени површини	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000
425	Договорни услуги	16.344.000	0	6.534.000	10.160.000	0	0	16.714.000
425130	Изнајмување на друг тип на простор	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
425220	Банкарска провизија	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	357.000	0	500.000	0	0	0	500.000
425250	Осигурување на недвижности и права	1.100.000	0	0	800.000	0	0	800.000
425290	Други финансиски услуги	20.000	0	0	0	0	0	0
425310	Правни услуги	217.000	0	0	160.000	0	0	160.000
425490	Други здравствени услуги	620.000	0	0	600.000	0	0	600.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	35.000	0	0	0	0	0	0
425740	Дополнителни активности	136.000	0	166.000	0	0	0	166.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	1.500.000	0	1.000.000	500.000	0	0	1.500.000
425760	Превозни услуги во образованието	6.090.000	0	3.666.000	5.400.000	0	0	9.066.000
425790	Други образовни услуги	1.605.000	0	891.000	500.000	0	0	1.391.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	656.000	0	43.000	500.000	0	0	543.000
425970	Консултантски услуги	90.000	0	0	0	0	0	0
425990	Други договорни услуги	1.672.000	0	242.000	1.700.000	0	0	1.942.000
426	Други тековни расходи	1.899.000	0	311.000	1.400.000	0	0	1.711.000
426210	Расходи за репрезентација	112.000	0	147.000	0	0	0	147.000
426310	Семинари и конференции	160.000	0	0	150.000	0	0	150.000
426410	Осржување на огласи	290.000	0	0	250.000	0	0	250.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	426990 Други оперативни расходи	1.337.000	0	164.000	1.000.000	0	0	1.164.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.358.000	0	0	1.168.000	0	0	1.168.000
464	Разни трансфери	3.358.000	0	0	1.168.000	0	0	1.168.000
	464910 Плаќање по судски решенија	1.768.000	0	0	168.000	0	0	168.000
	464940 Трансфери при пензионирање	1.590.000	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.482.000	0	336.000	0	123.000	0	459.000
480	Купување на опрема и машини	1.274.000	0	118.000	0	0	0	118.000
	480110 Купување на канцелариска опрема	1.244.000	0	38.000	0	0	0	38.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	480160 Купување на опрема за греење и климатизација	30.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	480190 Купување на друга опрема	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел	148.000	0	148.000	0	123.000	0	271.000
	483110 Купување на канцелариски мебел	38.000	0	38.000	0	123.000	0	161.000
	483120 Купување на училишен мебел	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	60.000	0	70.000	0	0	0	70.000
	485710 Книги за библиотеки и учебници	60.000	0	70.000	0	0	0	70.000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	226.027.000	3.000.000	9.805.000	185.279.000	6.632.000	0	206.716.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	144.900.000	0	0	145.200.000	0	0	145.200.000
401	Основни плати	105.700.000	0	0	105.700.000	0	0	105.700.000
	401130 Основни плати - други вработени	95.400.000	0	0	95.400.000	0	0	95.400.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	7.300.000	0	0	7.300.000	0	0	7.300.000
402	Придонеси за социјално осигурување	39.200.000	0	0	39.500.000	0	0	39.500.000
	402110 Основни придонеси за ПИО	25.700.000	0	0	26.000.000	0	0	26.000.000
	402210 Основни придонеси за здравство	10.900.000	0	0	11.000.000	0	0	11.000.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	800.000	0	0	750.000	0	0	750.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	1.800.000	0	0	1.750.000	0	0	1.750.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	80.795.000	3.000.000	9.473.000	40.079.000	8.632.000	0	61.184.000
420	Патни и дневни расходи	16.369.000	0	515.000	0	6.345.000	0	6.860.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	432.000	0	290.000	0	99.000	0	389.000
	420130 Патување во земјата - сместување	265.000	0	105.000	0	0	0	165.000
	420140 Патување во земјата - споредни расходи	0	0	0	0	62.000	0	62.000
	420210 Патување во странство - хранарина (дневница)	0	0	0	0	121.000	0	121.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
420220	Патување во странство - патни расходи	4.854.000	0	40.000	0	1.816.000	0	1.856.000
420230	Патување во странство - сместување	10.726.000	0	0	0	4.061.000	0	4.061.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	62.000	0	0	0	164.000	0	164.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.432.000	0	282.000	15.300.000	0	0	15.582.000
421110	Електрична енергија	4.620.000	0	20.000	4.600.000	0	0	4.620.000
421120	Водовод и канализација	1.000.000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
421130	губретарина	750.000	0	0	650.000	0	0	650.000
421190	Други комунални такси и услуги	140.000	0	20.000	0	0	0	20.000
421220	Дрва	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
421240	Течни горива	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
421310	Пошта	164.000	0	52.000	150.000	0	0	202.000
421320	Телефон и телефакс	498.000	0	130.000	350.000	0	0	480.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
421440	Транспорт на луѓе	2.900.000	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000
423	Материјали и ситен инвентар	5.038.000	0	2.514.000	2.197.000	217.000	0	4.928.000
423110	Канцелариски материјали	1.288.000	0	520.000	660.000	217.000	0	1.417.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на граѓан	280.000	0	160.000	120.000	0	0	280.000
423190	Други административни материјали	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
423210	Материјали за АОП	437.000	0	160.000	100.000	0	0	260.000
423310	Униформи	115.000	0	60.000	55.000	0	0	115.000
423320	Обувки	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	295.000	0	260.000	20.000	0	0	280.000
423510	Лекови	32.000	0	20.000	10.000	0	0	30.000
423610	Наставно-образовни помагала	370.000	0	175.000	130.000	0	0	305.000
423620	Училишни материјали	362.000	0	160.000	172.000	0	0	332.000
423710	Средства за одржување на хигиена	704.000	0	329.000	375.000	0	0	704.000
423720	Материјали за разни поправки	400.000	0	270.000	160.000	0	0	430.000
423810	Ситен инвентар	155.000	0	90.000	65.000	0	0	155.000
423910	Други материјали за специјална намена	0	0	0	0	0	0	0
423990	Други материјали	460.000	0	230.000	250.000	0	0	480.000
424	Поправки и тековно одржување	3.159.000	0	1.579.000	1.760.000	0	0	3.339.000
424210	Одржување на згради	1.350.000	0	650.000	900.000	0	0	1.550.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300.000	0	100.000	200.000	0	0	300.000
424410	Поправки и одржување на мебел	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	932.000	0	352.000	500.000	0	0	652.000
	424430 Поправки и одржување на машини	40.000	0	70.000	0	0	0	70.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	437.000	0	307.000	160.000	0	0	467.000
	424590 Одржување на други зелени површини	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
425	Договорни услуги	39.430.000	3.000.000	3.827.000	20.512.000	1.909.000	0	29.248.000
	425220 Банкарска провизија	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
	425240 Осигурување за повреда и инвалидитет	260.000	0	245.000	0	0	0	245.000
	425250 Осигурување на недвижности и права	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000
	425290 Други финансиски услуги	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	425490 Други здравствени услуги	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	425510 Ветеринарни услуги	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	425720 Услуги за развој на наставниот план и програма	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
	425740 Дополнителни активности	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	425750 Услуги за вонучилиштни образовни активности	0	0	0	0	0	0	0
	425760 Превозни услуги во образованието	27.173.000	3.000.000	181.000	19.312.000	0	0	22.493.000
	425790 Други образовни услуги	1.892.000	0	1.400.000	0	442.000	0	1.842.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	405.000	0	90.000	400.000	0	0	490.000
	425970 Консултантски услуги	629.000	0	0	0	625.000	0	625.000
	425990 Други договорни услуги	6.064.000	0	1.024.000	300.000	642.000	0	2.566.000
426	Други тековни расходи	1.367.000	0	756.000	310.000	161.000	0	1.227.000
	426120 Членарини во домашни организации	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000
	426210 Расходи за репрезентација	535.000	0	500.000	0	139.000	0	639.000
	426310 Семинари и конференции	20.000	0	20.000	0	22.000	0	42.000
	426410 Објавување на огласи	211.000	0	50.000	170.000	0	0	220.000
	426990 Други оперативни расходи	570.000	0	155.000	140.000	0	0	295.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000
464	Разни трансфери	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000
	464910 Плаќање по судски решенија	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	290.000	0	290.000	0	0	0	290.000
480	Купување на опрема и машини	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000
	480110 Купување на канцелариска опрема	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	480130 Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
485	Вложувања и нефинансиски средства	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000
485710	Книги за библиотеки и ученици	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000
NA0	ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000
481	Градежни објекти	0	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	0	9.600.000	0	0	0	0	9.600.000
NAA	ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА СТОЧЕН ПАЗАР	9.600.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.600.000	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	9.600.000	0	0	0	0	0	0
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	9.600.000	0	0	0	0	0	0
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	63.564.000	0	27.250.000	43.670.000	465.000	0	71.385.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	33.735.000	0	0	39.287.000	0	0	39.287.000
401	Основни плати	24.538.000	0	0	28.778.000	0	0	28.778.000
401130	Основни плати - други вработени	23.195.000	0	0	27.207.000	0	0	27.207.000
401310	Персонален данок на доход од плата	1.343.000	0	0	1.571.000	0	0	1.571.000
402	Придоноси за социјално осигурување	9.197.000	0	0	10.509.000	0	0	10.509.000
402110	Основни придонеси за ГИО	6.051.000	0	0	7.086.000	0	0	7.086.000
402210	Основни придонеси за здравство	2.454.000	0	0	2.841.000	0	0	2.841.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	205.000	0	0	150.000	0	0	150.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	457.000	0	0	430.000	0	0	430.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	29.732.000	0	27.250.000	4.158.000	465.000	0	31.873.000
420	Патни и дневни расходи	100.000	0	200.000	0	0	0	200.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	100.000	0	200.000	0	0	0	200.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.330.000	0	3.820.000	4.158.000	0	0	7.978.000
421110	Електрична енергија	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
421120	Водовод и канализација	1.200.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
421240	Течни горива	3.390.000	0	300.000	4.158.000	0	0	4.458.000
421310	Пошта	200.000	0	100.000	0	0	0	100.000
421320	Телефон и телефакс	400.000	0	280.000	0	0	0	280.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
421420	Регистрација на моторни возила	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
423	Материјали и ситен инвентар	16.051.000	0	16.900.000	0	465.000	0	17.425.000
423110	Канцелариски материјали	200.000	0	720.000	0	0	0	720.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на граѓаните	236.000	0	80.000	0	0	0	80.000
423190	Други административни материјали	100.000	0	0	0	0	0	0
423310	Униформи	0	0	200.000	0	0	0	200.000
423320	Обувки	150.000	0	200.000	0	0	0	200.000
423330	Постелина	150.000	0	500.000	0	0	0	500.000
423410	Прехранбени производи и пијалаци	12.415.000	0	12.000.000	0	465.000	0	12.465.000
423710	Средства за одржување на хигиена	600.000	0	500.000	0	0	0	500.000
423720	Материјали за разни поправки	1.700.000	0	1.960.000	0	0	0	1.960.000
423810	Ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0
423830	Резервни делови	100.000	0	200.000	0	0	0	200.000
423990	Други материјали	400.000	0	600.000	0	0	0	600.000
424	Поправки и тековно одржување	3.661.000	0	4.640.000	0	0	0	4.640.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови)	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
424210	Одржување на згради	1.350.000	0	1.970.000	0	0	0	1.970.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	0	0	50.000	0	0	0	50.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
424410	Поправки и одржување на мебел	300.000	0	0	0	0	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	400.000	0	500.000	0	0	0	500.000
424430	Поправки и одржување на машини	700.000	0	1.420.000	0	0	0	1.420.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	531.000	0	300.000	0	0	0	300.000
425	Договорни услуги	2.370.000	0	1.230.000	0	0	0	1.230.000
425250	Осигурување на недвижности и права	50.000	0	150.000	0	0	0	150.000
425260	Осигурување на моторни возила	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425310	Правни услуги	100.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425420	Примарна здравствена заштита	350.000	0	300.000	0	0	0	300.000
425990	Други договорни услуги	1.850.000	0	560.000	0	0	0	560.000
426	Други тековни расходи	200.000	0	400.000	0	0	0	400.000
426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
426410	Осјалување на огласи	0	0	200.000	0	0	0	200.000
426990	Други оперативни расходи	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	97.000	0	0	225.000	0	0	225.000
404	Разни трансфери	97.000	0	0	225.000	0	0	225.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
464940	Трансфери при пензионирање	97.000	0	0	225.000	0	0	225.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	43.096.000	3.500.000	17.120.000	15.250.000	0	0	35.870.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	11.200.000	0	5.400.000	5.100.000	0	0	10.500.000
401	Основни плати	8.100.000	0	3.900.000	3.700.000	0	0	7.600.000
401130	Основни плати - други вработени	7.630.000	0	3.700.000	3.500.000	0	0	7.200.000
401310	Персонален данок на доход од плата	470.000	0	200.000	200.000	0	0	400.000
402	Придони за социјално осигурување	3.100.000	0	1.500.000	1.400.000	0	0	2.900.000
402110	Основни придонеси за ПИО	2.060.000	0	1.000.000	930.000	0	0	1.930.000
402210	Основни придонеси за здравство	640.000	0	400.000	360.000	0	0	760.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	60.000	0	30.000	27.000	0	0	57.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	140.000	0	70.000	63.000	0	0	133.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	31.821.000	3.500.000	11.020.000	10.015.000	0	0	24.535.000
420	Патни и дневни расходи	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	5.464.000	0	3.010.000	2.515.000	0	0	5.525.000
421110	Електрична енергија	1.400.000	0	600.000	600.000	0	0	1.400.000
421120	Водовод и канализација	860.000	0	500.000	400.000	0	0	900.000
421130	губретарина	368.000	0	250.000	215.000	0	0	465.000
421190	Други комунални такси и услуги	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421240	Течени горива	2.490.000	0	1.200.000	1.300.000	0	0	2.500.000
421310	Пошта	29.000	0	20.000	0	0	0	20.000
421320	Телефон и телефакс	66.000	0	60.000	0	0	0	60.000
421390	Други трошоци за комуникација	41.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
421420	Регистрација на моторни возила	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
421430	Транспорт на стоки	0	0	0	0	0	0	0
421440	Транспорт на луѓе	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
423	Материјали и ситен инвентар	24.647.000	3.500.000	6.380.000	7.500.000	0	0	17.380.000
423110	Канцелариски материјали	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
423120	Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработен	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
423310	Униформи	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
423320	Обувки	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
423330	Постелина	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	17.200.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000	0	0	11.500.000
423510	Лекови	2.420.000	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
423540	Ортопедски средства и имплантанти	0	0	0	0	0	0	0
423710	Средства за одржување на хигиена	4.647.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	0	0	4.500.000
423720	Материјали за разни поправки	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423810	Ситен инвентар	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423830	Резервни делови	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423990	Други материјали	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424	Поправки и тековно одржување	610.000	0	600.000	0	0	0	600.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* резервни дел	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
424210	Одржување на згради	250.000	0	300.000	0	0	0	300.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	0	0	0	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424430	Поправки и одржување на машини	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425	Договорни услуги	890.000	0	800.000	0	0	0	800.000
425210	Провизија за платен промет	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425250	Осигурување на недвижности и права	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425260	Осигурување на моторни возила	80.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425290	Други финансиски услуги	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425310	Правни услуги	70.000	0	30.000	0	0	0	30.000
425330	Судски преведувачи	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425440	Болнички услуги	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425480	Други здравствени услуги	150.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425790	Други образовни услуги	40.000	0	0	0	0	0	0
425970	Консултантски услуги	40.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425990	Други договорни услуги	350.000	0	500.000	0	0	0	500.000
426	Други тековни расходи	180.000	0	140.000	0	0	0	140.000
426210	Расходи за репрезентација	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
426310	Семинари и конференции	30.000	0	10.000	0	0	0	10.000
426410	Објавување на огласи	60.000	0	50.000	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	426990 Други оперативни расходи	60.000	0	50.000	0	0	0	50.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	55.000	0	0	135.000	0	0	135.000
464	Разни трансфери	55.000	0	0	135.000	0	0	135.000
	464940 Трансфери при пензионирање	55.000	0	0	135.000	0	0	135.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000	0	700.000	0	0	0	700.000
480	Купување на опрема и машини	20.000	0	180.000	0	0	0	180.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	20.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	480150 Купување на куќнска опрема	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	480190 Купување на друга опрема	0	0	100.000	0	0	0	100.000
482	Други градежни објекти	0	0	520.000	0	0	0	520.000
	482830 Реконструкција на капацитети во енергетиката	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	482930 Реконструкција на други објекти	0	0	320.000	0	0	0	320.000
VA0 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		1.480.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.480.000	0	0	0	0	0	0
480	Купување на опрема и машини	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	480190 Купување на друга опрема	1.000.000	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	480.000	0	0	0	0	0	0
	481230 Реконструкција на деловни објекти	480.000	0	0	0	0	0	0
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		21.654.000	5.868.000	0	17.548.000	0	0	23.416.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	17.434.000	0	0	17.548.000	0	0	17.548.000
401	Основни плати	11.801.000	0	0	12.205.000	0	0	12.205.000
	401130 Основни плати - други вработени	10.801.000	0	0	11.170.000	0	0	11.170.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	1.000.000	0	0	1.035.000	0	0	1.035.000
402	Придонеси за социјално осигурување	5.167.000	0	0	5.343.000	0	0	5.343.000
	402110 Основни придонеси за ПИО	3.728.000	0	0	3.855.000	0	0	3.855.000
	402210 Основни придонеси за здравство	1.167.000	0	0	1.207.000	0	0	1.207.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	81.000	0	0	84.000	0	0	84.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	191.000	0	0	197.000	0	0	197.000
404	Надоместоци	466.000	0	0	0	0	0	0
	404110 Надомест за годишен одмор	466.000	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.140.000	5.015.000	0	0	0	0	5.015.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.750.000	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000
421110	Електрична енергија	550.000	600.000	0	0	0	0	600.000
421120	Водовод и канализација	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
421130	г уоретарина	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421220	Дреа	0	150.000	0	0	0	0	150.000
421320	Телефон и телефакс	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
421420	Регистрација на моторни возила	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
421440	Транспорт на луѓе	0	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	800.000	830.000	0	0	0	0	830.000
423310	Униформи	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
423320	Обувки	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423710	Средства за одржување на хигиена	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
423910	Други материјали за специјална намена	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423990	Други материјали	70.000	100.000	0	0	0	0	100.000
424	Поправки и тековно одржување	1.020.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
424190	Поправки на други возила	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424210	Одржување на згради	20.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	120.000	245.000	0	0	0	0	245.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	40.000	120.000	0	0	0	0	120.000
425260	Осигурување на моторни возила	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
425490	Други здравствени услуги	0	45.000	0	0	0	0	45.000
426	Други тековни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426310	Семинари и конференции	0	0	0	0	0	0	0
426990	Други оперативни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
427	Привремени вработувања	400.000	640.000	0	0	0	0	640.000
427110	Привремени вработувања	400.000	640.000	0	0	0	0	640.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	80.000	853.000	0	0	0	0	853.000
480	Купување на опрема и машини	80.000	110.000	0	0	0	0	110.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	0	50.000	0	0	0	0	50.000
480150	Купување на кујнска опрема	0	40.000	0	0	0	0	40.000
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	0	20.000	0	0	0	0	20.000
480190	Купување на друга опрема	80.000	0	0	0	0	0	0

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.158.069.000	408.000.000	66.697.000	577.127.000	14.983.000	0	1.066.807.000
Потпрограм Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятел. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482	Други градежни објекти	0	743.000	0	0	0	0	743.000
482930	Реконструкција на други објекти	0	743.000	0	0	0	0	743.000

24

Член 4

Буџетот на Општината за 2017 година влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општината, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 25- 2705/2
26.12.2016 година
Прилеп

Претседател на Совет
Проф. М-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 2707/2
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 26, точка 4 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за
2017 година

Член 1

Буџетот на Општина - Прилеп за 2017 година (во понатамошниот текст Буџет), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 3

Износите на приходите наведени во Буџетот за 2017 година не се фиксно определени.

Промениите во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.

Доколку во текот на годината планираните приходи се остварат во поголем износ од планираниот, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со донесените измени и дополнувања на Буџетот за 2017 година донесени од страна на Советот на Општина Прилеп.

Член 4

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои не можат да се преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на Општина Прилеп, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во буџетот.

Утврдените износи во Буџетот на корисникот може да бидат прераспоредени помеѓу расходни категории, поткатегории, ставки и потставки, со исклучок на расходните ставки и тоа: прераспределбата меѓу капитални расходи и капитални трансфери.

Со Одлука за пренамена одобрените средства во буџетот на ниво на ставка во рамките на програма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20%, додека одобрените средства за плати и надоместоци не може да се зголемат повеќе од 10%.

Член 6

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, и согласно закон.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плата на Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40. Појдовна основа за 1(единица) коефициент изнесува 26.755,00 ден.

- Месечниот надоместок на членовите на Советот на Општина Прилеп за присуство на седници на Советот на Општина Прилеп се утврдува на износ од 70% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година.

- На Претседателот на Советот на Општина Прилеп за раководење и организирање на работата на Советот се зголемува за 30% од утврдениот надоместок што го примаат останатите советници.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плати за вработените согласно одредбите на Законот за работни односи се утврдува во висина од 8.406,00 денари.

Член 7

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита од елементарни непогоди, и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Надоместокот за отпремнина за пензионирање во општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на чл.9 ст.1 алинеа 2 и ст.2 од Законот за исплата на платите.

За користење на средствата од резервите одлучува Советот на Општина Прилеп.

Член 8

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на корисниците на Буџетот се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 9

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во програмите и потпрограмите:

- Програма А0- Совет на Општина
- Потпрограма- А00- Совет на Општина
- Програма Д0 - Градоначалник
- Потпрограма Д00- Градоначалник
- Програма Е0 - Општинска администрација
- Потпрограма Е00- Општинска администрација
- Програма - Ф1-Урбанистичко планирање и уредување на просторот
- Потпрограма Ф10 -Урбанистичко планирање
- Програма Г1-Локален кономски развој
- Потпрограма Г10-Поддршка на локалниот економски развој
- Програма Ј0- Одржување на урбана опрема
- Потпрограма Ј00- Одржување на урбана опрема
- Програма: Ј3 - Јавно осветлување
- Потпрограма Ј30 - јавно осветлување
- Програма Ј4 - Јавна чистота
- Потпрограма Ј40 -Јавна Чистота
- Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници
- Потпрограма Ј50- Јавен локален превоз на патници
- Програма- Ј6 - Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќајот
- Потпрограма-Ј60- одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај.
- Програма Ј7- Одржување и користење на паркови и зеленило
- Потпрограма Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило
- Програма- Ј8 - Други комунални услуги
- Потпрограма-Ј80- други комунални услуги
- Програма-ЈА - Изградба на јавно осветлување
- Потпрограма-ЈА0- изградба на јавно осветлување
- Програма - ЈД -Изградба и реконструкција на локални патишта и улици.
- Потпрограма- ЈД0 -Изградба и реконструкција на локални патишта и улици
- Потпрограма- ЈДА-Изградба на улици и патишта во Општина Прилеп.

- Програма - ЈГ -Изградба на системи за водоснабдување

-Потпрограма- ЈГ0-Изградба на системи за водоснабдување

- Програма- ЈИ - Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води.

-Потпрограма-ЈИ0- Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Потпрограма-ЈИА- Регулација на речно корито на Градска река.

-Програма ЈЛ- Други комунални услуги (Капитални трошоци)

Потпрограма ЈЛ0 - Други комунални услуги (Капитални трошоци)

Потпрограма ЈЛА - Изградба на потпорни сидови

-Програма ЈН -Урбана опрема (Капитални трошоци)

-Потпрограма ЈН0- Урбана опрема (Капитални трошоци)

- Програма К1 -Библиотекарство

Потпрограма К10 -Библиотекарство

-Програма К4- Културни манифестации и творештво

Потпрограма К40-Културни манифестации и творештво

-Програма КА - Културни манифестации и творештво (капитални

трошоци)

-Потпрограма КА0 - Културни манифестации и творештво (капитални

трошоци)

- Програма- Л0- Спорт и Рекреација

Потпрограма- Л00- Спорт и Рекреација

- Програма- ЛА- Спорт и Рекреација (Капитални расходи)

Потпрограма- ЛА- Спорт и Рекреација (Капитални расходи)

- Програма Н1 -Основно образование

Потпрограма Н10 -Основно образование

-Програма -Н2 -Средно образование

Потпрограма - Н20- Средно образование

-Програма - НА - Образование (капитални трошоци)

-Потпрограма - НА0 - Образование (капитални трошоци)

- Програма- В1- Детски градинки

Потпрограма -В10-Детски градинки

-Програма- В2- Домови за стари лица

Потпрограма-В20-Домови за стари лица

- Програма Њ0-Противпожарна заштита

Потпрограма Њ00 -Противпожарна заштита.

Член 10

Буџетот на Општина Прилеп се извршува од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.

Член 11

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”, а ќе се применува од 01 Јануари 2017 година.

Број 25-2705/3
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ
КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 2017
ГОДИНА**

1. Програмата за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 2707/3
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

**ПРОГРАМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ
КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВАНИ ОД
ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА**

Во Предлог-буџетот на ЕЛС Општина Прилеп за 2017 година предвидени се средства во вкупен износ од 52.000.000,00 денари за субвенционирање на Годишните оперативни планови на следните Јавни комунални претпријатија;

- ЈКП "Комуналец"
- ЈКП "Пазари" и
- ЈП за ПУП.

Во Предлог-Програмата за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од Општината подетално се дефинираат висината, условите, начинот на влечење на одобрените средства и потребната документација за меѓусебна кореспонденција.

**I. Субвенционирање на Годишниот Оперативен
План на ЈКП Комуналец**

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2017 година на ЈКП Комуналец се планираат 40.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во Програмата Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило.

Предмет на субвенционирање ќе бидат следните активности:

- Метење на ЈПП
 - Миеење ЈПП
 - Набавка на контењери од 1,1м3
 - Набавка на контењери од 5м3
 - Набавка на корпи за отпадоци(висечки и стоечки) 200 парч од 3литри.
 - Набавка на корпи за отпадоци 200 парчиња од 120литри.
 - Набавка на садови за пластика 70 парчиња
 - Набавка на садови за хартија 70 парчиња.
- Шинтерска служба
- Прифаќање и третирање на 1200 кучиња
- Диви депонии(градежен шут)
- Чистење на диви депонии од градежен шут и негово транспортирање до депонија во Алинци.
- Одржување на парковски површини.

Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈКП Комуналец ќе се врши по доставена соодветна документација и проверка, контрола и одобрување од соодветните раководни лица од Секторот за урбанизам и заштита на човекова средина и Секторот Инспекторат.

- Имајќи го во предвид фактот што цената на комуналните услуги има своја социјална димензија, а со цел одржување на јавната чистота, парковските и зелени површини, неопходна е субвенционирање на Годишната Програма за работа на ЈКП Комуналец за 2017 година, со што му се овозможи нормално и непречено функционирање.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2017 година, со што и Годишната програма за работа за 2017 година на ЈКП Комуналец би била дополнително изменета и усогласена.

**II. Субвенционирање на Годишниот Оперативен
План на ЈКП Пазари**

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2017 година на ЈКП "Пазари" се планираат 4.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во Програмата А0- Совет на Општина.

Од причини што во ЈКП Пазари во изминатите години правени се континуирано напори за искористување на внатрешните резерви и надминување на тековните финансиски проблеми, лимитираноста на тие резерви го детерминираат менаџерскиот тим во барање на долгорочни излезни решенија. Едно од тие решенија е вложување во реконструкција на постојниот деловен простор со кој располага заради постигнување на поквалитетни услуги на закупувачите и постигнување на повисоки приходи по основ на закупнини.

Во насока на следење на развојните политики на ЈКП Пазари предлагаме со средства во износ од 4.000.000,00 денари, алоцирани во Програмата А0- Совет да ја субвенционираме Годишната програма за работа за 2017 година.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2017 година, со што и Годишната програма за работа за 2017 година на ЈКП Пазари би била дополнително изменета и усогласена.

III. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈП ПУП

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2017 година на ЈП за ПУП се планираат 8.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во:

- Програма А0- Совет на Општина во износ од 4.000.000,00 денари и
- Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници во износ од 4.000.000,00 денари.

Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 денари алоцирани во Програма А0- Совет на Општина ќе се субвенционираат следните активности на Претпријатието:

- Изготвување на проектна документација за потребите на ЕЛС Прилеп во согласност со Годишната Комунална Програма за 2017 година изготвена од Секторот за урбанизам и заштита на човекова средина.
- Вршење на стручен надзор врз изградбата, реконструкција и одржување на инфраструктура и објекти во сопственост на ЕЛС Општина Прилеп.

Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈП за ПУП ќе се врши по доставена соодветна документација и проверка, контрола и одобрување од соодветните раководни лица од Секторот за урбанизам и заштита на човекова средина.

Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 денари алоцирани во Програма Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници ќе се субвенционираат следните активности:

- Субвенционирање на дел од трошоците за гориво и мазиво за возилата на јавен градски превоз од причини што услугата има и социјална компонента со цел цената на возниот билет да биде на пониско ниво, а со тоа да се придонесе за заштита на најранливите категории корисници на услугата, а на ЈП за ПУП му се овозможи нормално и непречено функционирање.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2017 година, со што и Годишната програма

за работа за 2017 година на ЈП за ПУП би била дополнително изменета и усогласена.

Број 25-2705/4
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2017 ГОДИНА

1. Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 2707/4
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници (Службен весник на Република Македонија бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе

ОДЛУКА за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 година

Член 1
Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година изнесува 76,8 денари.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Прилеп, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2017 година.

Број 25-2705/5
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ЗА
2017 ГОДИНА НА ЈКП ПАЗАРИ-ПРИЛЕП, БР.02-
302/1-4 ОД 15.12.2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа за 2017 година на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-302/1-4 од 15.12.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/5
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за работа за 2017 година на
ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-302/1-4 од 15.12.2016 година

член 1

Се усвојува Програмата за работа за 2017 година на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-302/1-4 од 15.12.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/6
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН И
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2017 ГОДИНА,
НА ЈКП „ПАЗАРИ“-ПРИЛЕП, БР.02-302/1-3 ОД
15.12.2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план и планирани инвестиции за 2017 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп, бр.02-302/1-3 од 15.12.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/6
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 И 39/16) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Финансиски план
и планирани инвестиции за 2017
година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп

член 1

Се усвојува Финансиски план и планирани инвестиции за 2017 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Пазари“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/7
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ
НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА
ТРОШОЦИТЕ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ЈКП
ПАЗАРИ –ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА, БР. 02-302/1-
5 ОД 15.12.2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2017 година, бр. 02-302/1-5 од 15.12.2016 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/7
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2017 година, бр. 02-302/1-5 од 15.12.2016 година

член 1

Се давање согласност на Одлуката за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2017 година, бр. 02-302/1-5 од 15.12.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Пазари-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/8
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР, ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА ЈКП
„ПАЗАРИ”- ПРИЛЕП**

1. Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар, деловни простории на ЈКП „Пазари”- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/8
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002), како и врз основа на член 26 став 1 точка 33 и член 60 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11 /2008), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на ден 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање на трајно користење на недвижна ствар, деловни простории на ЈКП „Пазари”- Прилеп

Член 1

Со оваа одлука на ЈКП „Пазари”- Прилеп му се даваат на трајно користење недвижна ствар, деловните простории на КП бр.14719/1 КО Прилеп, на улица Борка Талески евидентирани во ИЛ бр. 62152, згр.бр.2, намена на зграда Б1-1, вл.1 приземје бр.1 со површина од 42м2, вл.2 приземје бр.1 со површина од 9м2, вл.3 приземје 1 со површина од 6м2, вл.4, приземје бр.1 со површина од 6м2.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење на ЈКП „Пазари”- Прилеп, без надомест.

Член 3

Градоначалникот на општина Прилеп склучува договор со директорот на „ЈП за ПУП”- Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за недвижната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“.

Број 25-2705/9
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА И
РАЗВОЈ СО ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊЕ ЗА
2017 ГОДИНА НА ЈКП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП, БР.02-426/2 ОД
16.12.2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложување за 2017 година на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, бр.02-426/2 од 16.12.2016 година, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број08 2707/9
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложување за 2017 година на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, бр.02-426/2 од 16.12.2016 година

член 1

Се усвојува Програмата за работа за 2017 година на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, бр.02-426/2 од 16.12.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број 25-2705/10
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА
ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“- ПРИЛЕП,
БР.02-400/3 ОД 24.11.2016 ГОД**

1. Одлуката за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп, бр.02-400/3 од 24.11.2016 год, се објавува во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Број08 2707/10
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 33 од Статутот на Општина Прилеп („Службен гласник на Општина Прилеп“ бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, бр.02-400/3 од 24.11.2016 год

член 1

Се давање согласност на Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација”- Прилеп, бр.02-400/3 од 24.11.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/11
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА
ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, ПЛАНИРАНИ
АКТИВНОСТИ ВО 2017 ГОДИНА, БР.02-1283/4 ОД
15.12.2016 ГОД**

1. Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, планирани активности во 2017 година, бр.02-1283/4 од 15.12.2016 год, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/11
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, планирани активности во 2017 година, бр.02-1283/4 од 15.12.2016 год

член 1

Се усвојува Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, планирани активности во 2017 година, бр.02-1283/4 од 15.12.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/12
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА
ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА,
БР.02-1283/6 ОД 15.12.2016 ГОД**

1. Одлуката за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, бр.02-1283/6 од 15.12.2016 год, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/12
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, бр.02-1283/6 од 15.12.2016 год

член 1

Се усвојува Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, бр.02-1283/6 од 15.12.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/13
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА (БР.02-545/1 ОД
23.05.2016 ГОД) ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2017 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП, БР. 1279/1 ОД 14.12.2016 ГОД**

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката (бр.02-545/1 од 23.05.2016 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/13
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеа 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката (бр.02-545/1 од 23.05.2016 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год

член 1

Се дава согласност на Одлуката (бр.02-545/1 од 23.05.2016 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈП за ПУП Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/14
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИКОТ НА УСЛУГИ
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКА И ДРУГА
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ
НА ЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП, НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП БР.02-1283/10 ОД 15.12.2016 ГОД**

1. Одлуката за давање согласност на Ценовникот за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/14
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Ценовникот за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год

член 1

Се дава согласност на Ценовникот за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/15
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ** **СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА** **УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА** **ПАРКИРАЊЕ НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ** **ВОЗИЛА НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА НА** **ТЕРИТОРИЈАТА НА ПРИЛЕП, НА ЈП ЗА ПУП** **ПРИЛЕП, БР.02-1283/12 ОД 15.12.2016 ГОД**

1. Одлуката за давање согласност на Ценовникот за утврдување на цените на услугите за паркирање на патнички моторни возила на јавните паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 год, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/15
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Ценовникот за утврдување на цените на услугите за паркирање на патнички моторни возила на јавните паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 год

член 1

Се дава согласност на Ценовникот за утврдување на цените на услугите за паркирање на патнички моторни возила на јавните паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/16
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОДРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПАРКИРАЛИШТА
НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ НАПЛАТА НА
ПАРКИРАЊЕ, НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП, БР.02-
1283/11 ОД 15.12.2016 ГОД

1. Одлуката за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/11 од 15.12.2016 год, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/16
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/11 од 15.12.2016 год

член 1

Се дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/11 од 15.12.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/17
26.12.2016 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
НА ОДЛУКАТА (БР.03-081/1 ОД 28.04.2010ГОД.) ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ
ЗА ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА НЕПРОПИСНО
ЗАПРЕНИ И ПАРКИРАНИ ВОЗИЛА, ОДНОСНО
ВОЗИЛА КОИ СЕ ЗАПРЕНИ ИЛИ ПАРКИРАНИ
СПРОТИВНО НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА НА ЈП ЗА ПУП-
ПРИЛЕП, БР.02-1283/13 ОД 15.12.2016 ГОД

1.Одлуката за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката (бр.03-081/1 од 28.04.2010год.) за утврдување на висината на трошоците за преместување на непрописно запрени и паркирани возила, односно возила кои се запрени или паркирани спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 од 15.12.2016 год, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/17
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавни претпријатија (“Службен весник на РМ” бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/14) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката (бр.03-081/1 од 28.04.2010год.) за утврдување на висината на трошоците за преместување на непрописно запрени и паркирани возила, односно возила кои се запрени или паркирани спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 од 15.12.2016 год

член 1

Се дава согласност на Одлуката за изменување на Одлуката (бр.03-081/1 од 28.04.2010год.) за утврдување на висината на трошоците за преместување на непрописно запрени и паркирани возила, односно возила кои се запрени или паркирани спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 од 15.12.2016 год.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/18
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА
„КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“ ПРИЛЕП, ЗА 2017
ГОДИНА, БР. 03-1043/1 ОД 22.12.2016 ГОДИНА**

1. Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп, за 2017 година, бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/18
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор ("Службен весник на РМ" бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп, за 2017 година, бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година

член 1

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп, за 2017 година, бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/19
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА, БОРКА
ТАЛЕСКИ"-ПРИЛЕП**

1. Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека, Борка Талески"-Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/19
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за библиотеки ("Службен весник на РМ" 66/2004 и 89/2008) и член 26 став 1 точка 45 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 27.12.2012 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески" - Прилеп

1. Со ова Решение се именуваат членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески" - Прилеп.

2. За членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески" - Прилеп, повторно се именуваат:

- Горјан Василески, професор по историја во ООУ „Блаже Конески“ - Прилеп, надворешен член;

- Панде Николоска, професор по македонски во ООУ „Добре Јованоски“ - Прилеп, надворешен член;

- Рубин Белчески вработен во „Завод и музеи“ - Прилеп, надворешен член;

- Милан Апостолоски, вработен Градска библиотека;

- Силвија Илиеска, вработена Градска библиотека;

3. Решението влегува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

4. Решението да се достави до именуваните, ЈОУ Градска библиотека "Борка Талески" - Прилеп, градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

Број 25-2705/20
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2016 ГОДИНА

1. Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 2707/20
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ., бр. 15/15, 44/15, 98/15 и 193/15), член 36 ст.1 т.3 од од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ, 5/02) и чл. 26 т.8 од статутот на Општина Прилеп (Сл. Гласник на Општина Прилеп бр.6/03, 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седница одржана на 26.12.2016 година, донесе :

ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година

Член 1

1. Во програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 год. во потпрограмата :

ЈД0 ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ ПАТИШТА

1.3.* Надомест за одземен имот
Улица „Цане Илиески,“ - крак

Член 2

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. Гласник на Општина Прилеп,“.

Број 25-2705/21
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

1. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 2707/21
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ., бр. 15/15,44/15, 98/15 и 193/15), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ., 5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп.,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

П Р О Г Р А М А
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2017 ГОДИНА

Оваа Програма содржи:

1. Простор кој е предмет на уредувањето;
2. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со основна и секундарна инфраструктура;
4. Приходи за финансирање на Програмата;
5. Расходен дел на Програмата
6. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура;
8. Преодни и завршни одредби.

1.Простор кој е предмет на уредувањето

Како простор што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 7,46, 119,120,121, 122 и 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15).

2.Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште
обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:

Утврдување на

- Изработка и донесување на урбанистички планови,
- Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати
- Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура.
- Регулирање на имотно правните односи со сопствениците на имотите
- Програмирање на уредувањето

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната инфраструктура

Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со објекти и инсталации од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална комуналната потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Комуналните приклучоците на објектот до приклучните местана примарната и секундарната мрежа(до границата на градежната парцела), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.

Доколку постојат претходно изградени комунални инсталации во склоп на градежната парцела, и е потребно нивно дислоцирање или нивна заштита, трошоците што ќе се направат паѓаат на товар на инвеститорот, односно на корисникот на локацијата.

Согласно степенот на уреденост на градежното земјиште се определуваат следните степени (зони):

Повисок степен (прва зона), Основен степен (втора зона) и Понизок степен (трета зона)

Повисок степен (прва зона)

Започнува од раскрсницата меѓу ул.„Александар Македонски“ и ул.„Цане Илиески“, оди на северозапад по ул.„Цане Илиески“ до пресекот со ул.„Јоска Јорданоски“, завртува на североисток по ул.„Јоска Јорданоски., и доаѓа до ул.„Победа“ кај типските куќи , оди по ул.„Победа“ на северозапад зад објектите на типските куќи, се движи по оградата на оранжериите во должина од околу 330 метри, каде свртува на североисток покрај оранжериите и доаѓа до асвалтното патче кое е влез за во оранжериите од ул.„Васко Карангелески“, завртува на североисток и оди по патот за вештачкото езеро до патчето кое завртува во касарната, завртува на северозапад и оди по оградата на касарната се до ул.„Васко Карангелески., до мовчето , од каде границата завртува на југозапад се и се движи до пресекот со ул.„Мице Козар“ (кај Педано). Границата се завртува по ул.„Мице Козар“ према југозапад до ул.„1ти Октомври“, завртува по неа према северозапад и доаѓа до детската градинка “Тризла” каде свртува на запад по ул.„Пиринска., продолжува по ул. „Пецо Крстески., ја сече ул. „Круме Волнароски., по истиот правец и влегува низ куќите до гимназијата „Мирче Ацев“, продолжува по оградата на гимназијата и излегува на ул.„Прилепски Бранители“. Од каде зоната продолжува на запад по ул. „Егејска., доаѓа до бензинската пумпа на улица „Архиепископ Доситеј., и булевар „Гоце Делчев., ја опфаќа бензинската го сечи булевар „Гоце Делчев., и оди по границата на ПП дом (кој влегува во опфатот). Границата завртува на југ до рампата на железничката пруга, продолжува на југо-исток движејќи се по пругата и оди до Градска Река, завртува на исток по реката и доаѓа до првата уличка од зградите на населбата „Димо Наредникот., каде завртува по ул.„ Александар Македонски“ и излегува на главната ул.„Александар Македонски“; продолжува на југо-исток по ул.„Александар Македонски., и доаѓа до раскрсницата на ул.„ Александар Макаедонски., и ул. „Цане Илиески „, каде што и започна описот на оваа граница.

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на границата на овој опис ВЛЕГУВААТ во опфатот на повисок степен (прва зона).

Основен степен (втора зона)

Започнува од пресекот на ул.,Васко Карангелески” со Дабнички Канал и продолжува на северо запад по Дабнички Канал до ул.,Кораб,, каде завртува на запад по ул.,Кораб,, доаѓа до ул.,Дојранска,, оди по ул.,Дојранска,, на север до ул.,Тризла,, Зоната продолжува по ул. „Тризла,, на југо-запад со тоа што ги опфаќа и сите објекти со непарни броеви кои се најдуваат покрај ул. „Тризла,, почнувајќи од Трафо- станицата (над Пемба) и оди се до ул.,Петар Ацев,, одтука границата завртува на северо-запад по ул.,Петар Ацев,, каде ги опфаќа и сите парни броеви кои се наоѓаат на ул.,Петар Ацев,, односно како што е прикажано во графичкиот прилог; границата доаѓа до ободниот канал каде завртува на запад движејќи се по ободниот канал и доаѓа до резервоарот за вода, истиот го заобиколува и оди по границата на градежниот реон. Го опфаќа манастирот Свети Аранхангел Михаил, оди до ул.,Ило Попадинец,, каде завртува на југ по истата улица ги опфаќа сите парни и непарни броеви и доаѓа до ул.,Гога Димитриевиќ,, и ги опфаќа парните броеви од 64 до 68 и непарните од 39 до 59, продолжува до ул. „Орде Чопела,, и одтука оди на исток по улицата ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна, врти на југ по ул. „Мире Цилкоски,, до патчето каде е оградата и магацините на ТУТ-КОМ, врти на исток по патчето оди по истото и доаѓа до ЕМУЦ „Р.Р.Ричко,, кое го опфаќа и влегува во оваа зона. Продолжува по ул.,Струшка,, кон југ и доаѓа до ул. „Браќа Миладиновци,, каде ги опфаќа зградите од населба Точила; продолжува по ул.,Браќа Миладиновци,, оди на југ и доаѓа до булевар „Гоце Делчев,, при тоа завртува на северо-запад по булевар „Гоце Делчев,, до објектот на Сладарата и Млекарата, кои ги опфаќа оваа зона и доаѓа до железничката пруга. Зоната продолжува по железничката пруга према југо-исток до уличето кај објектот на Стара тракторска; ја опфаќа неа и излегува на ул.,Леце Котески,, (Крушевско Цаде); продолжува по неа спрема запад, каде ги опфаќа поранешна ф-ка „Билјана,, и “Мермерен Комбинат”; одтука границата продолжува покрај ул.,Леце Котески,, спрема Прилеп кон исток, и ги опфаќа сите куќи и индустриски објекти кои имаат влез и излез од ул.,Леце Котески,, како: Електро-дистрибуција, Мак-Петрол, новите стопански комплекси и празната површина зад нив, Старото Индустриско училиште, Пролетер, Микрон и Витаминка, каде границата на зоната завртува по ул. „Трајко Николоски,,; се движи на југ по ул.,Трајко Николоски,, го опфаќа поранешниот магацин на Центропроект ја преминува Градска Река и железничката пруга и доаѓа на ул.,Александар Македонски,, каде границата завртува на југо-запад по ул. „Александар Македонски,, ги опфаќа куќите кои имаат влез и излез од ул.,Александар Македонски,, го опфаќа паркиралиштето од „Пелагонија Турист,, Станицата за технички преглед, поранешните фабрики Партизан и ДИК Црн Бор,од каде границата ја преминува ул., Александар Македонски,, ги опфаќа деловните објекти на Пиланата, Марфил трафостаницата од ЕВН, ја опфаќа бензинската пумпа Мак-Петрол, ф-ката Металотехника („Металец,,), магацини од ТУТ-КОМ, објектот на Пелагонија Турист, Бетон и поранешна „Младост,, ф-ка 11-ти Октомври и оди по ул.,Цане Кузманоски,, и го опфаќа објектот на Пиварата, оди зад оградата на Пиварата го опфаќа Градскиот Парк со фудбалското игралиште, продолжува на југ по патчето зад Салида петрол и новиот објект на ЕНГРО ТУШ оди по патчето кое излегува на обиколниот пат Битола-Скопје, потоа завртува границата на исток покрај обиколниот пат до ул.,Радовишка” односно по каналот меѓу ул., Радовишка,, „Маргара,, каде оди се до ул.,Пчиња,, ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна на истата, врти на северозапад, па продолжува на северо-исток и ги опфаќа сите куќи кои се на ул.,Пенко Здравкоски,, „Ѓорче Петров,, „Боца Иваноска,, и „Октомвриска,,(кај трфостаницата на ЕВН) каде границата, доаѓа до ул.,Славеј Планина,, продолжува по истата на северозапад до ул. „ Александар Македонски,, и ги опфаќа објектот на АМС „Прилепец,, и бензинската пумпа на „Мак-Петрол”; ја преминува ул., Александар Македонски,, кај к.п. 8645 оди по уличето до к.п. 8662 до Градска Река оди на север до железното мовче, завртува на запад по ул.,Јоска Јорданоски,, ги опфаќа сите парцели од левата и десната страна до типските куќи. Ги опфаќа и сите куќи и парцели што излегуваат на асвалтната улица „Јоска Јорданоски,, покрај оранжериите на североисток до к.п.8431. каде и завршува описот на оваа зона.

Напомена: Сите објекти, катастарски парцели и градежни парцели кои се наоѓаат од левата и од десната страна на границата на овој опис ВЛЕГУВААТ во опфатот на повисок степен (прва зона).

Понизок степен (трета зона)

Зоната на понизок степен (трета зона) се наоѓа надвор од границите на претходно опишаните зони, до границата на градежниот реон на град Прилеп.

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ПРИХОДИ

Средствата за финансирање на програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2017 година се во согласност со Буџетот на општина Прилеп за 2017 г.

5. РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Ф10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Изработка на урбанистички планови, | 100.000,00 ден. |
| 2. Изработка на урбанистичко.проектна документација | 300.000,00 ден. |
| 3. Изработка на урбанистичко планска документација | 100.000,00 ден. |
| 4.Изработка на елаборати за животна средина и др.елаборати | 350.000,00 ден |
| 5.Изработка на студија за оценка на влијание на животна средина | 400.000,00 ден. |
| 6. Изработка на ЛЕАП на Прилеп и План за управување со простор „ ЛОКВИ „,400.000,00 ден. | |
| 7. Изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај | 350.000,00 ден. |
| 8. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати за посебна намена | 1.500.000,00 ден. |
| 9. Изработка на ревизии на урбанистичко планирање и уредување на просторот | |

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

и објекти од високоградба ниско градба и други проекти 500.000,00 ден.
Вкупно F10 4.000.000,00 ден.

J00 Одржување на урбана опрема

Одржување на јавни површини,
клучи, канделабри, корпи за отпад и друго, **1.000.000,00 ден.**

J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Потрошена електрична енергија 18.000.000,00 ден.
 2. Ситен инвентар, алат и други материјали за одржување 3.500.000,00 ден.
 3. Поправки и одржување на опремата 2.500.000,00 ден.
- Вкупно J30 24.000.000,00 ден.**

J40 ЈАВНА ЧИСТОТА

Одржување на јавни прометни површини **12.321.000,00 ден.**

J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

1. Зимско одржување 12.000.000,00 ден.
 2. Вертикална сигнализација 2.000.000,00 ден.
 3. Хоризонтална сигнализација 3.000.000,00 ден.
 4. Улични табли и броеви за објектите 1.000.000,00 ден.
- Вкупно J60 18.000.000,00 ден.**

J80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Чистење на речни корита и канали 2.000.000,00 ден.
 2. Рушење на објекти 500.000,00 ден.
- Вкупно J80 2.500.000,00 ден.**

JA0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1.- Изработка на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување:

Ул. „11 ти Октомври,, дел од кружен тек „Солидност,, до крстосница со ул.„Спасе Темелкоски,, -150 м; булевар „Гоце Делчев,, од раскрсница со ул.„Прилепски бранители,, до раскрсница со ул. „ Кузман Јосифоски ,, - 300 м; ул.„ Цар Самоил ,, од раскрсница со ул.„ А.Македонски ,, до излез кај х.Салида -1000 м; Парк во населено место Канатларци-250 м; Нови површини и трим патека во паркот на Могилата -1500 м.; Ул.„ Горе Горески,, дел 100 м , ул.„Круме Бекар,, -200 м; ул.„Задарска,, -200 м; ул.„Београдска,, дел -200м; ул.„Дебарца,, дел -350 м; ул.„Архимедова,, дел -100 м ; ул.„ Савска ,, - дел 250 м ; ул.„ Максим Горки,, - дел 100м, ул.„ Динара ,, - дел -200м, осветлување на фудбалски терени во с. Алинци, с.Мало Коњари, с. Големо Коњари , с. Мало Коњари , с. Канатларци.; ул.„Александар Македонски,, крак - 100 м ; Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02.,1.04 и 1.05 (Варош-Точила), индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (СточноПазариште), нов кружен тек „Табана,,; нов кружен тек кај железничка станица ; влезна улица во село Ерековци - дел 100 м.

- Доработка и усогласување на изработени технички проекти за изградба на јавно осветлување согласно измените во законската регулатива, 800.000,00 ден.

- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување,

200.000,00 ден.

Вкупно 1.000.000,00 ден.

2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно осветлување

Локалитети:, Парк на ул.„Александар Македонски,, (Пред театарот) -200м; Парк на ул.„Александар Македонски,, (Врбеско маало) -200 м; Ул.„ Велко Јанкуловски– Стариот ,, дел -350 м, парк во н. м. Канатларци ; ул.„Кеј 1ви мај,, дел -200 м; Ул.„Димче Антулески,, дел -150 м; Ул.„ Браќа Миладиновци,, - крак 200 м ; Ул.„Ладо Лапецот,, - крак 150 м; Ул.„ Горе Горески,, дел 100 м, ул.„Круме Бекар,, -200 м; ул.„Задарска,, -200 м; ул.„Београдска,, дел -200 м; ул.„Дебарца,, дел -350 м; ул.„Александар Македонски,, крак -100 м, ул.„ Цар Самоил ,, од раскрсница со ул.„ А.Македонски ,, до излез кај х.Салида -1000 м, булевар „Гоце Делчев,, од раскрсница со ул.„Прилепски бранители,, до раскрсница со ул.„Кузман Јосифоски,, -300 м, ул.„ Бранко Секулоски - Белата ,, - 500м , ул.„ Кеј 9ти Септември ,, 300м, Ул.„11 ти Октомври,, дел од кружен тек „Солидност,, до крстосница со ул.„Кеј 9ти Септември,, -350 м; осветлување на фудбалски терени во с. Алинци, с.Мало Коњари, с. Големо Коњари , с. Мало Коњари , с. Канатларци. ул.„Александар Македонски; ул.„Архимедова,, дел -100 м ; ул.„ Савска ,, - дел 250 м ; ул.„ Максим Горки,, - дел 100м, ул.„ Динара ,, - дел -200м; нов кружен тек „Табана; ул.„Александар Македонски,, крак - 100 м.

7.000.000,00 ден.

3. Реконструкција на објекти во енергетиката- реконструкција на јавно осветлување– дислокација на контролни уреди за стартување на јавното осветлување надвор од ТС на ЕВН и вградување на систем за интелигентно управување и контрола.

-реконструкција на јавно осветлување-нисконапоска мрежа за јавно осветлување и канделабри.

- замена на постојни светилки со лед диоди.

1.000.000,00 ден.

Вкупно JA0 9.000.000,00 ден.

JD0 ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ ПАТИШТА

JD0 1.1.*Техничка документација (подготвување проекти и ревизија)

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

Ул.,Новопроектирана-1,, во УЕ1и2, дел од УБ1.4и2.4, ул. „Победа,,; булевар „Гоце Делчев,,; ул. „Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; -Крстосница на ул.,Булевар Гоце Делчев,, со ул. „Архиепископ Доситеј,, и „Браќа Миладиновци ; општински пат од А1 до Р1312; општински пат до с. Марул; ул.,„Кеј 1-ви Мај,,; Ул. во индустриска зона „Прилеп2,,; Ул. „Цане Илиески,,-крак; Ул. „Орде Тутески,,-крак; мостови над градска река на улица „Трајко Николоски,, ул. „Победа,,; ул.,„Гога Димитриоски,,

Вкупно: 2.500.000,00 ден.

1.2.* Одржување, рехабилитација, адаптација и реконструкција на улици и патишта

Тампонирање на улици и патишта, затворање на ударни дупки, тротоари и пешачки патеки, рехабилитација на коловози и др., во општина Прилеп,;

Вкупно: 9.000.000,00 ден.

1.3.* Надомест за одземен имот

Ул.,„Кеј 1-ви Мај,,; Ул. „Победа,,; ул. „Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; ул. „Боца Иваноска,, Ул. „Новопроектирана-1,, во УЕ1и2,дел од УБ1.4и2.4; ул.,„Гоце Делчев,,-крак; Ул.,„Стеван Забрчанец,,; Ул.,„Цане Илиески,,-крак; ул.,„Орде Тутески,,-крак (КП бр.14712-дел); ул. во н.м. Големо Коњари; Ул.,„Браќа Миладиновци,,; Ул.,„Велко Јанкулоси-Стариот,,; ул.,„Кеј 9 септември,,-крак (кп.бр.17961-дел) ; ул.,„Пиринска,,-крак

Вкупно: 2.000.000,00 ден

Вкупно ЈД0 13.500.000,00 ден

ЈД А 1.* Изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта

Ул. во инд. зона „Прилеп1,,,-400м;„Кеј 1-ви Мај,,,-900м; Ул.,„Димо Наредникот,,,-200м; Ул. новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; Ул. „Гога Ацев Симоновски-700м; Ул.,„Победа,,,-300м; Ул. „Маргара,,,-300м; Ул.во УАЕ 11-500м; Улицы во индустриска зона „Прилеп2,,; булевар „Гоце Делчев,,; Крстосница на „Булевар Гоце Делчев,, со ул.,„Архиепископ Доситеј,, и „Браќа Миладиновци; Ул.,„Трајко Николоски,,,-250м; Ул. „Бистра планина,,,-200м;ул.,„Леце Котески,, 300м; Ул. „Ило Полутешка,,,-300м; ул.,„Целе Мавроски,,300м. ул.,„Динара,,,-300м; Ул. „Славеј планина,, - 350м; Ул.,„Ножот,,,-300м; Ул.,„Пчиња,,,-400м; ул.,„Јордан Хаци-Константинов-Џинот,, 300м;Ул., Мице Козар,,,-200м; Ул.,„Блаже Иваноски,,,-150м; Ул. „Тетовска,,,-200м; Ул.,„Београдска,,,-300м; Ул.,„Сутјеска,,200м; Ул.,„Браќа Ламески,,,-50м ; ул.,„Цане Илиески,,,-100м; Пристапни патеки доколективнизгради Бончејца 150м.; Ул.,„Орде Кабецот,,,-150м; Ул.,„Свети НаумОхридски,,,-150м;Кеј „9-ти Септември,,-крак; Ул.,„ГлигорПрличев,,,-150м; Ул.,„ИлијаКомпаниоски,,,-150м; Ул.,„Гога Димитриоски,,,-300м; Ул. „Ило Попадинец,,,-200м;ул. „Борка Лопач,,,-100м; Ул.,„Струшка,,,-300м; Ул.,„Браќа Миладиновци-300м; Ул. „Александар Македонски,,,-300м; ул.,„Цане Кузманоски,,-краци 400 м., ул. „Братство и единство,,,-250м; Ул., Тоде Дупјачанец,,,-200;Ул.,„Јонче крстечанец,,,-200м;Ул.,„Горе Велкоски,,,-350м; Ул.,„Зеленгора-250м;; Ул. „Осоговска,,,-250м; Ул.,„Кордун-200м; Улицы во Канатларци-500м; општински пат од Р1101 до Загорани-1500м; ул.,„Дебарца,,200м.; ул.,„Раде Иваноски,, 200м; ул.,„Маркови Кули,, 200м; ул.,„Љубен Лапе,, 200м; ул.,„Бабуна,, 200 м; ул.,„Штипска,, 200м; ул.,„Беровска,, 200м; ул.,„Сутјеска,, 200м; ул.,„Теодосие Синаитски,,200м; ул.,„Стибера,,200м; ул.,„Дабничка,, 200м; ул.,„Дабнички Завој,,200м; ул. Улицы во Ново Лагово-400м; Улицы во Мало Коњари-400м; Улицы во Големо Коњари-400м. и други населени места.

Општински пат Оревоец-Крстец.

Вкупно ЈД А : 40.000.000 ден.

ЈГ0 ИГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

ЈГ0 Подготовка на проекти за линиски и инфраструктурни градби и хидро-технички објекти

1. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02.,1.04 и 1.05 (Варош-Точила),
индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште) 300.000,00ден.

2.Населени места - проект за водоснабдување

Манастир, Лениште-разводна мрежа, Манастир-Трескавец, Лопатица,
Галичани - бунар и резервоар

300.000,00ден.

3.Елаборати за хидролошко испитувања и наоѓање на нови извори на вода
или изведување на каптажи

Лопатица, Манастир, Галичани, Дуње и Бонче,

Алинци-реконструкција на потисен цевовод

300.000,00ден.

4. Ревизии

100.000,00ден.

1.Изведба на водоснабдителни системи

Лениште, Лопатица, Манастир, Манастир Трескавец, Галичани - бунар и резервоар,

Алинци-реконструкција на потисен цевовод

. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02.,1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште); Улица,,Архимедова,,

Изведба ЈГ0 2.000.000.00 ден.

Вкупно ЈГ0 3.000.000.00 ден.

ЈЛО ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

1.Атмосферска канализација - проекти

Нов ободен канал под Маркови Кули 1500м; Бул.Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до Струшка)450м ; Ул.,„Александар Македонски,,(отворен канал спроти АМС) 150 м.

Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02.,1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште);

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

ул. новопроектирана-1 во УЕ 1 и 2 (под Варош),

Канализување на површински води од поток Сарика 1500 м.(ул.,Мечкин Камен,,)

Ул. Цане Кузманоски; ул. собирна „Ножот,, ул. А. Македонски (станбени згради „Д. Наредникот,)

Таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка)

Проекти 600.000.00 ден.

2. Фекална канализација - проекти

. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,,1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште);

Проекти - фекална канализациона мрежа на поедини улици - 800 м.

Локални канализациони системи

Канатларци-секундарна мрежа; М.Коњари и Г.Коњари- примарна и секундарна мрежа

Мажучиште, Селце Тополчани, Галичани, Беровци Проекти 600.000.00 ден.

3. Ревизии на проектни документации

300.000.00 ден.

Вкупно ЈО 1.500.000.00 ден.

ЈО Изведба на објекти

1. Фекална канализација со пречистителни станици

во н. м. Мажучиште и Селце, Канатларци - секундарна мрежа ,

М.Коњари и Г.Коњари- примарна и секундарна мрежа и пречистителни станици

. Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,,1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште); населба „Градина,,

Атмосферска канализација

Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,,1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште); населба „Градина,,

Ул. Цане Кузманоски; ул. собирна „Ножот,, ул. А. Македонски (станбени згради „Д. Наредникот,)

Таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка)

4.000.000,00 ден.

Вкупно ЈО 5.500.000.00 ден.

ЈА - Изведба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Кејски сидови и минор корито на Градска Река

Вкупно ЈА 6.000.000,00 ден.

ЈЛО Изведба на проекти

Пешачки мостови на Градска река и Дабнички канал

1.600.000,00 ден.

Ул.Борка Талески - пешачка зона

2.400.000,00 ден.

Вкупно ЈЛО 4.000.000.00 ден.

ЈЛА – Изградба на потпорни сидови

ул., Преспанска,, ул.,Проходор Пчински,,ул.,Благоја Крстески,,

Потпрен сид на К.П.бр.21325/2,21326/2 и 21321/1(Пивара) Вкупно ЈЛА 3.000.000,00 ден .

ЈНО УРБАНА ОПРЕМА

Клупи за седење, тезги, уредување на паркови по УЗ, пинг-понг маси на отворен простор,

фигури за шах, конструкции за велосипеди, скејт парк-докомплетира на, терен за

мини голф, проект -„Град на дрва,, Конструкции за информативни табли

Детско игралиште- Рид, Вештачка трева 5 x 800 = 4.000 м2

2.000.000,00 ден.

Парк во УАЕ бр.12.03 (кај Табулевци)

2.000.000,00 ден

Вкупно ЈНО 4.000.000,00 ден.

КАО – КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

Споменици: Ножот, Мирче Ацев,

релефи на постаментот на споменик Крал Марко

3.000.000,00 ден.

НАА Изградба на училиште

9.600.000,00 ден.

ЛАО Стадион „Гоце Делчев,, - реконструкција со доградба

30.000.000,00 ден.

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА

РАСПРЕДЕЛБА

Трошоците за уредување на градежно земјиште, се утврдува согласно со реалните трошоци направени за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на комунална инфраструктура. Висината на трошоците се пресметуваат по м2 на нова корисна површина што ќе се гради и претставува збир на нето површините на подовите на сите простории на објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножен со коефициентот дефиниран во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост(Сл.весник 93/2011, 65/12, 98/12, 113/33, 96/14, 107/14, 115/14, 36/14 и 193/2016).

Степенот на уреденост на градежно земјиште и висината на трошоците даден е во следната табела

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

	И ндиви- ду ално ст ановање (евра/м2)	К олек- ти вно ст ановање (евра/м2)	дел овни, јавни и други објекти (евра/м2)	производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4) (евра/м2)
- повисок степен	30	40	60	100
- основен степен	26	35	40	100
- понизок степе	15	20	30	100

За линиски инфраструктурни објекти, се плаќа надоместок во зависност од должината која е прикажана во проектот и геодетскиот елаборат и тоа:

За должина: до 1 км - 50 евра, од 1 км до 10 км – 100 евра, над 10 км – 150 евра.

Надоместоците изразени во евра се пресметуваат во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката.

Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти што ќе ги гради Општина Прилеп - Локална самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот на Општина Прилеп.

Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат за уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност.

По иницијатива на жителите на градот и населените места, а во услови кога истите се заинтересирани со месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, населението ќе учествува со 50% од вредноста на комуналните објекти и инсталации.

Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ за сопственост, извод од план и основен проект заверен од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината.

До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци, по посебен трошковник, за уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон договорот за уредување на градежното земјиште.

Доколку постои водоводна и/или канализациона мрежа под објектот или на растојание од еден метар од надворешниот сид на објектот за кој се бара одобрение за градење, инвеститорот е должен да изврши реконструкција (изместување) на водоводната и/или канализациона мрежа на негова сметка, по претходно добиени хидротехнички услови од давателот на услугата.

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин:

-инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати .

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на инфраструктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува:

- Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 %
- Објекти и инсталации од индивидуално инвестирање 70 %, од кои за:
 - фекална канализација 15 %, атмосферска канализација 20 %, водовод 7 %, тротоари 11 %.
 - улично осветлување 10 %, коловоз асфалт 37 %, тротоари 11 %.

Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното комунално претпријатие. До колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за исправност на истата од соодветното комунално претпријатие, Општината ќе склучи Договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите.

6.2 Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и по ЛУПД

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од надоместокот од Основниот степен во градот.

За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот. Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа Програма.

Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон населени места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за заедничкото инвестирање во износ од 30 % од Основниот степен во градот. Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.2. од оваа Програма.

Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка документација за градење, должен е на Локалната самоуправа за изградената основна мрежа, да и надокнади трошок во висина од 30 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата и да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надоместок.

Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок.

За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички е примена и со неа стопанисува соодветно надлежно претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од индивидуалното задолжение за користење на тој објект или инсталација.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Водоснабдителен или канализационен систем изграден со средства на граѓани, домашни и странски донатори или други корисници, со договор се отстапува на управување на давателот на услугата и претставува целина на единствениот водоснабдителен или канализационен систем.

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп.
2. Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Прилеп,,.

Број 25-2705/22
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП
2014-2019 ГОДИНА**

1. Програмата за измена и дополнување на Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/22
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.17 од Закон за меморијалните споменици и спомен обележјата (“Сл. весник на Р Македонија” бр.66/2004 и бр.89/2008), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

**ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА
ОПШТИНА ПРИЛЕП 2014-2019 ГОДИНА**

Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 година се дополнува со :

ДУЧЕ БАРАБАНЦИЈАТА (АБЕРЦИЈАТА)

Прилепскиот народ го памети првиот гласник Дуче Барабанџијата и неговите познати извици и соопштенија. “Народе, чујте и почујте!”. Не бледнее секавањето на уникатниот аберџија од кошињата, низ пазарот, по училиштата, пред работните акции, слетовите, приредбите, спортските натпревари... Го вртел градот и соопштувал вести за манифестации, за празници, за отворање продавници, фабрики, намалување на цените, вакцинирања, загубено - најдено. Тоа бил Димко Атанасоски - Дуче Барабанџијата. Бил вработен како општински гласник, небаре подвижно радио. Не бил само телал, туку располагал и со дух за презентација. Додавал, одземал, римувал, ја правел веста привлечна. Првин тропал со барабанчето околу вратот, па со свонлив глас ги кажувал зборовите како

нижани. Тажните гиразвеселувал. Им бил мелем на душата на неарните и луѓето со гајлиња. Не му требале фермани. Памтел до 60 реченици, а бил неписмен.

Се памети како мајтапчија и интелигентен човек. Умеел и да кажува и курназлаци.

Бил и печалбар во Романија каде го добил прекарот Дуче. Експлозија му ги оштетила видот и слухот. Живеел 81 година. Починал во 1971 година.

Пратеникот Василие Трбиќ сакал да му крени споменик на живот, а општина Прилеп внесувајќи го во својата програма ќе го исполни неговиот аманет за да му се изгради сведоштво во Старата чаршија.

БИСТИ НА НАРОДНИ ХЕРОИ ОД ПРИЛЕП

Атанас Забазноски
Борко Темелковски
Вера Ацева
Ѓоре Дамески
Илија Јованоски
Крсте Црвенковски

Завршни одредби:

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,.

Број 25-2705/23
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.273/1 -КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД
АНЃЕЛЕВСКА ВЕСЕЛКА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.273/1 -КО Беровци, на барање од Анѓелевска Веселка, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/23
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.273/1 -КО Беровци, на барање од Ангелевска Веселка

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.273/1 -КО Беровци, на барање од Ангелевска Веселка.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/24
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.1721/1И1740 -КО ОРЕОВЕЦ, НА БАРАЊЕ
ОД АТАНАСОСКИ ЉУПЧЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721/1и1740 -КО Ореовец, на барање од Атанасоски Љупче, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/24
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721/1и1740 -КО Ореовец, на барање од Атанасоски Љупче

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721/1и1740 -КО Ореовец.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/25
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.52/ЗИ50 -КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД
БОГЕСКИ ТОДОР**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.52/Зи50 - КО Селце, на барање од Богески Тодор, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/25
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за
донесување на урбанистичко планска
документација со која ќе се изврши
проширување на планскиот опфат и
вклопување на неправниот објект на КП
бр.52/Зи50 -КО Селце,
на барање од Богески Тодор

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.52/Зи50 - КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/26
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.504 -КО ГОЛЕМ РАДОБИЛ, НА БАРАЊЕ
ОД БОШКОВСКИ КАМЧЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.504 -КО Голем Радобил, на барање од Бошковски Камче, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/26
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.504 -КО Голем Радобил, на барање од Бошковски Камче

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.504 -КО Голем Радобил.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/27
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3988 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ВАСИЛЕСКИ ЖИВКО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3988 -КО Варош, на барање од Василески Живко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/27
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник

на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3988 -КО Варош, на барање од Василески Живко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3988 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/28
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3919 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ДИМОСКИ ВАЛЕНТИН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3919 -КО Прилеп, на барање од Димоски Валентин, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/28
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3919 -КО Прилеп, на барање од Димоски Валентин

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3919 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/29
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.23316 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ИЛИЈЕСКИ ТРАЈКО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.23316 -

КО Прилеп, на барање од Илијески Трајко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/29
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.23316 -КО Прилеп, на барање од Илијески Трајко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.23316 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/30
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2897И2904/2 -КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД
ЈОВЧЕСКА ЦВЕТАНКА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897и2904/2 -КО Присад, на барање од Јовческа Цветанка, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/30
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897и2904/2 -КО Присад, на барање од Јовческа Цветанка

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897и2904/2 -КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/31
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.732/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД КАФЕЦИОСКА ПАВЛИНКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.732/1 -КО Прилеп, на барање од Кафециоска Павлинка, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/31
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.732/1 -КО Прилеп, на барање од Кафециоска Павлинка

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.732/1 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/32
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2887/12 - КО Прилеп.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/33
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2887/12 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
КИТАНОВСКИ ЖАРКО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2887/12 - КО Прилеп, на барање од Китановски Жарко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/32
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2887/12 - КО Прилеп, на барање од Китановски Жарко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.10/2 -КО СЕЛЦЕ, НА БАРАЊЕ ОД
КОТЕСКИ БЛАГОЈА И НИКОЛИНА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/2 -КО Селце, на барање од Котески Благоја и Николина, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/33
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/2 -КО Селце, на барање од Котески Благоја и Николина

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/2 -КО Селце.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/34
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.232/3 -КО МАЛО КОЊАРИ, НА БАРАЊЕ ОД КРСТЕСКА МЕНКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.232/3 -КО Мало Коњари, на барање од Крстеска Менка, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 2707/34
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.232/3 -КО Мало Коњари, на барање од Крстеска Менка

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.232/3 -КО Мало Коњари.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/35
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.366 -КО БЕРОВЦИ, НА БАРАЊЕ ОД МАЗНЕСКИ ВЛАДИМИР

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.366 -КО Беровци, на барање од Мазнески Владимир, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/35
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.366 -КО Беровци, на барање од Мазнески Владимир

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.366 -КО Беровци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/36
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА** **УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА** **ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА** **ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ** **ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И** **ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА** **КП БР.452 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД** **МОМИРОСКА СЛАВИЦА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.452 -КО Лениште, на барање од Момироска Славица, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/36
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.452 -КО Лениште, на барање од Момироска Славица

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.452 -КО Лениште.

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/37
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.2013/1 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД
ПАЗЕСКИ РИСТО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2013/1 - КО Прилеп, на барање од Пазески Ристо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/37
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се

изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2013/1 -КО Прилеп, на барање од Пазески Ристо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2013/1 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/38
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.1084 -КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД
РЕЦЕПОСКИ СЕЛАТИН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Рецепоски Селатин, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/38
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот

на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Рецепоски Селатин

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/39
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.122 -КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД
СПИРКОСКИ ТРАЈЧЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.122 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Трајче, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/39
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.122 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Трајче

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.122 -КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/40
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА
ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.19581/2-КО -ПРИЛЕП, ОД
Ф-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И
СЕРВИСИ ВО ДОМУВАЊЕ, НА БАРАЊЕ ОД
АТАНАСОСКИ БОРИСАВ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.19581/2-КО –Прилеп, од Ф-производство, дистрибуција и сервис во домување, на барање од Атанасоски Борисав, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/40
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.19581/2-КО – Прилеп, од Ф-производство, дистрибуција и сервис во домување, на барање од Атанасоски Борисав

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.19581/2-КО –Прилеп, од Ф-производство, дистрибуција и сервис во домување.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/41
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К **ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА** **УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА** **ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА** **ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ** **УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА** **ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА** **ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.5076-КО –ПРИЛЕП, ОД** **ОД Д-2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ВО** **ДОМУВАЊЕ, НА БАРАЊЕ ОД ЕРЧИН АЗИРЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.5076-КО –Прилеп, од од Д-2 Заштитно зеленило во домување, на барање од Ерчин Азире, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/41
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.5076-КО – Прилеп, од од Д-2 Заштитно зеленило во домување, на барање од Ерчин Азире

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.5076-КО –Прилеп, од од Д-2 Заштитно зеленило во домување.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/42
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА
ОБЈЕКТ БР.2, НА КП БР.19180/2-КО –ПРИЛЕП, ОД
ПАРКИНГ ПРОСТОР ВО ДОМУВАЊЕ, НА
БАРАЊЕ ОД КОНЕСКА КАРОЛИНА**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на КП бр.19180/2-КО –Прилеп, од паркинг простор во домување, на барање од Конеска Каролина, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/42
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на КП бр.19180/2-КО – Прилеп, од паркинг простор во домување, на барање од Конеска Каролина

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на КП бр.19180/2-КО –Прилеп, од паркинг простор во домување.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 25-2705/43
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА
ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА
ОБЈЕКТ БР.1, НА КП БР.16325-КО –ПРИЛЕП, ОД
ОД ЗОНА Д-2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО ВО
ДОМУВАЊЕ А1, НА БАРАЊЕ ОД НИКОЛОВ
ВИНКО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно зеленило во домување А1, на барање од Николов Винко, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број08 2707/43
26.12.2016 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен

Службен гласник на Општина Прилеп бр.16 од 26.12.2016 година

весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно зеленило во домување А1, на барање од Николов Винко

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно зеленило во домување А1.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/44
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НЕИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО СПОРЕД ГУП ЗА ПРИЛЕП, НА ОБЈЕКТ БР.4, НА КП БР.11158-КО – ПРИЛЕП, ОД ОД ЗОНА В-1 ОБРАЗОВАНИЕ ВО ДОМУВАЊЕ А1-(ПОМОШЕН ОБЈЕКТ), НА БАРАЊЕ ОД ПАНЕСКИ СОТИР

1. Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на КП бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 образование во домување А1-(помошен објект), на

барање од Панески Сотир, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број08 2707/44
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на РМ” бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2016 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на КП бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 образование во домување А1-(помошен објект), на барање од Панески Сотир

член 1

Се утврдува дека не се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на КП бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 образование во домување А1-(помошен објект).

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/45
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД КП 4844/1 КО- ПРИЛЕП

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 4844/1 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОТКАЖУВАЊЕ ОД КОРИСНИЧКО ПРАВО НАД
КП 15008/4 КО- ПРИЛЕП

Број 08 2707/45
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 4844/1 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.52957, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-29421/2016 од 14.12.2016, за КП 4844/1 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 4844/1 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/46
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

1. Одлуката за откажување од корисничко право над КП 15008/4 КО- Прилеп, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 270746
26.12.2016 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на чл.36 ст. 1 т.10, како и чл.62 од Законот за локална самоуправа на РМ(СЛ.Весник на РМ бр.5/2002), како и врз основа на чл.26 ст.1 точка 33 како и чл.62 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2016 година, донесе:

О Д Л У К А
за откажување од корисничко право
над КП 15008/4 КО- Прилеп

Чл.1

Општина Прилеп како корисник на градежно земјиште, утврдено во Имотниот лист бр.54402, издаден од страна на Агенција за катастар на недвижности - Одделение за катастар на недвижности Прилеп, заведен под бр.1105-11601/2014 од 24.03.2014, за КП 15008/4 за КО-Прилеп, со оваа Одлука **СЕ ОТКАЖУВА** од корисничкото право над КП 15008/4 КО- Прилеп.

чл.2

На Агенцијата за катастар на недвижности-Одделение за катастар на недвижности Прилеп, како надлежна институција, и се дава овластување да ја спроведе оваа Одлука, и истата Одлука претставува основ за бришење на корисничко право над земјиштето од чл.1 од оваа Одлука.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 25-2705/47
26.12.2016 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
м-р Никола Димески

С О Д Р Ж И Н А

на Службен гласник на Општина Прилеп бр. 16 од 26.12.2016 година

1. Буџет на Општина Прилеп за 2017 година.....стр.2
2. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година.....стр.30
3. Програма за субвенционирање на јавните комунални претпријатија за 2017 година. стр.32
4. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2017 година..... стр.33
5. Одлука за усвојување на Програмата за работа за 2017 година на ЈКП Пазари-Прилеп, бр.02-302/1-4 од 15.12.2016 година..... стр.34
6. Одлука за усвојување на Финансиски план и планирани инвестиции за 2017 година, на ЈКП „Пазари“-Прилеп, бр.02-302/1-3 од 15.12.2016 година..... стр.34
7. Одлука за давање согласност на Одлука за усвојување на Програмата за субвенционирање на трошоците од работењето на ЈКП Пазари –Прилеп за 2017 година, бр. 02-302/1-5 од 15.12.2016 година..... стр.35
8. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар, деловни простории на ЈКП „Пазари“- Прилеп..... стр.35
9. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложување за 2017 година на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, бр.02-426/2 од 16.12.2016 година.....стр.36
10. Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп, бр.02-400/3 од 24.11.2016 год..... стр.36
11. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП за ПУП Прилеп, планирани активности во 2017 година, бр.02-1283/4 од 15.12.2016 год..... стр.37
12. Одлука за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, бр.02-1283/6 од 15.12.2016 год.....стр.38
13. Одлука за давање согласност на Одлуката (бр.02-545/1 од 23.05.2016 год) за изменување и дополнување на Годишниот план за вработување во 2017 година на ЈП за ПУП Прилеп, бр. 1279/1 од 14.12.2016 год..... стр.38
14. Одлука за давање согласност на Ценовникот за измена и дополнување на Ценовникот на услуги за изработка на урбанистичка и друга техничка документација за потребите на ЛС општина Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп бр.02-1283/10 од 15.12.2016 год..... стр.39
15. Одлука за давање согласност на Ценовникот за утврдување на цените на услугите за паркирање на патнички моторни возила на јавните паркиралишта на територијата на Прилеп, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/12 од 15.12.2016 год..... стр.39
16. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за одредување на јавните паркиралишта на кои ќе се врши наплата на паркирање, на ЈП за ПУП Прилеп, бр.02-1283/11 од 15.12.2016 год..... стр.40
17. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката (бр.03-081/1 од 28.04.2010год.) за утврдување на висината на трошоците за преместување на непрописно запрени и паркирани возила, односно возила кои се запрени или паркирани спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата на ЈП за ПУП-Прилеп, бр.02-1283/13 од 15.12.2016 год..... стр.40
18. Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ Прилеп, за 2017 година, бр. 03-1043/1 од 22.12.2016 година.....стр.41

19. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека,, Борка Талески’’-Прилеп..... стр.42
20. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2016 година..... стр.42
21. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2017 година.....стр.43
22. Програма за измена и дополнување на Програмата за спомен обележја на Општина Прилеп 2014-2019 година..... стр.50
23. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.273/1 -КО Беровци, на барање од Ангелевска Веселка.....стр.51
24. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1721/1и1740 -КО Ореовец, на барање од Атанасоски Љупче..... стр.51
25. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.52/3и50 -КО Селце, на барање од Богески Тодор..... стр.52
26. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.504 -КО Голем Радобил, на барање од Бошковски Камче.....стр.52
27. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3988 -КО Варош, на барање од Василески Живко..... стр.53
28. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3919 -КО Прилеп, на барање од Димоски Валентин..... стр.54
29. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.23316 -КО Прилеп, на барање од Илијески Трајко..... стр.54
30. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2897и2904/2 -КО Присад, на барање од Јовческа Цветанка.....стр.55
31. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.732/1 -КО Прилеп, на барање од Кафеџиоска Павлинка.....стр.55
32. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2887/12 -КО Прилеп, на барање од Китановски Жарко.....стр.56
33. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.10/2 -КО Селце, на барање од Котески Благоја и Николина.....стр.56
34. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.232/3 -КО Мало Коњари, на барање од Крстеска Менка..... стр.57

35. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.366 -КО Беровци, на барање од Мазнески Владимир.....стр.58
36. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.452 -КО Лениште, на барање од Момироска Славица..... стр.58
37. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2013/1 -КО Прилеп, на барање од Пазески Ристо..... стр.59
38. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1084 -КО Канатларци, на барање од Реџепоски Селатин..... стр.59
39. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.122 -КО Лениште, на барање од Спиркоски Трајче..... стр.60
40. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.19581/2-КО –Прилеп, од Ф-производство, дистрибуција и сервиси во домување, на барање од Атанасоски Борисав..... стр.61
41. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.5076-КО –Прилеп, од од Д-2 Заштитно зеленило во домување, на барање од Ерчин Азире..... стр.61
42. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.2, на КП бр.19180/2-КО –Прилеп, од паркинг простор во домување, на барање од Конеска Каролина..... стр.62
43. Одлука за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.1, на КП бр.16325-КО –Прилеп, од од зона Д-2 заштитно зеленило во домување А1, на барање од Николов Винко..... стр.63
44. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето според ГУП за Прилеп, на објект бр.4, на КП бр.11158-КО –Прилеп, од од зона В-1 образование во домување А1-(помошен објект), на барање од Панески Сотир..... стр.63
45. Одлука за откажување од корисничко право над КП 4844/1 КО- Прилеп..... стр.64
46. Одлука за откажување од корисничко право над КП 15008/4 КО- Прилеп..... стр.64

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци